

**Извештај на независниот ревизор и
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 Декември 2021
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје**



СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1-2
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)	3 - 6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)	7 - 11
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	12 - 13
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	14 - 15
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	16 - 62
ПРИЛОГ 1 ГОДИШНА СМЕТКА	
ПРИЛОГ 2 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ	

Извештај на независниот ревизор

До Акционерите на
УНИКА Лајф АД Скопје

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на УНИКА Лајф АД Скопје („Друштвото“), составени од Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) на ден 31 декември 2021 година и Извештајот за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 62.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, придружните финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на УНИКА Лајф АД Скопје на ден 31 декември 2021 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2021, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Според наше мислење, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година.



Сузана Ставриќ
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Скопје, 29 април 2022 година



Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
Година што завршува на 31 декември 2021 година

Опис на позиција	Број на позиција	Бр. на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		272,736,622	203,739,348
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	245,848,814	181,912,234
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	5	247,416,404	182,688,961
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		0	0
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		0	0
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		0	0
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	5	274,956	157,854
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	5	1,292,634	618,873
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		0	0
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		0	0
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		26,201,420	16,930,283
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		0	0
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	6	2,276,714	0
2.1 Приходи од наемнини	213	6	2,165,516	1,560,873
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		0	0
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215	6	111,198	0
3. Приходи од камати	216	6	10,020,214	8,867,742
4. Позитивни курсни разлики	217	7	490,321	1,131,360
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	6	924,802	37,461
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	6	0	839
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		0	0
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	6	0	839
6.3 Останати финансиски вложувања	222		0	0
7. Останати приходи од вложувања	223	6	12,489,369	6,892,881
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a		0	0
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		0	0
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225		686,388	3,335,958

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2021 година (продолжува)

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		248,276,412	192,082,527
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	8	40,722,298	21,647,052
1. Бруто исплатени штети	228	8	36,791,854	21,686,800
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		0	0
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		0	0
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		0	0
5. Промени во бруто резервите за штети	232	8	3,930,444	-39,748
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		0	0
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		0	0
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	8	46,210,799	65,106,631
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236	8	46,210,799	65,106,631
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237	8	46,354,491	65,106,631
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238	8	143,692	0
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		0	0
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		0	0
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		0	0
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		0	0
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		0	0
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		0	0
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	8	49,718,760	20,833,104
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246	8	49,718,760	20,833,104
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		0	0
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	9	417,232	427,838
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		0	0
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250	9	417,232	427,838

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2021 година (продолжува)

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		100,396,423	73,748,848
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252		77,631,665	54,105,046
1.1 Провизија	253	10	75,940,516	52,319,594
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a	11	1,691,149	1,785,452
1.3 Останати трошоци за стекнување	254			0
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255			0
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		22,764,758	19,643,802
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	15 16	3,590,177	2,947,903
2.2 Трошоци за вработените (258a+258b+258в+258г+258д)	258	11	9,756,214	8,263,223
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		6,293,794	5,317,156
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258b		540,840	454,011
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		2,657,918	2,244,362
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		0	0
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		263,662	247,694
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	12	1,048,190	795,596
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260	13	8,370,177	7,637,080
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		4,646,195	5,024,076
2.4.2 Материјални трошоци	260б		1,816,396	1,382,685
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		1,907,586	1,230,319
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		2,131,031	6,556,635
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	15 16	392,923	0
2. Трошоци за камати	263		0	0
3. Негативни курсни разлики	264	7	905,162	27,201
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		107,279	8,310
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		0	0
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		0	0
5.3 Останати финансиски вложувања	269		0	0
6. Останати трошоци од вложувања	270		725,667	6,521,124
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	13	1,848,375	1,333,990
1. Трошоци за превентива	272			0
2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување	273	13	1,848,375	1,333,990
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	19	5,751,347	1,532,613

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
 Година што завршува на 31 декември 2021 година (продолжува)

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		1,080,147	895,816
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		24,460,210	11,656,821
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		0	0
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	14	2,722,975	1,460,268
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		0	0
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		21,737,235	10,196,553
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2021

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	15	1,024,176	1,091,670
1. Гудвил	002		0	0
2. Останати нематеријални средства	003	15	1,024,176	1,091,670
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		654,746,586	575,960,337
І. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	16	100,572,751	102,237,010
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	16	46,464,773	82,305,799
1.1 Земјиште	007		0	0
1.2 Градежни објекти	008	16	46,464,773	82,305,799
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	16	54,107,978	19,931,211
2.1 Земјиште	010		0	0
2.2 Градежни објекти	011	16	54,107,978	19,931,211
2.3 Останати материјални средства	012		0	
ІІ. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		0	0
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		0	0
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		0	0
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		0	0
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		0	0
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		0	0
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		0	0
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		0	0
ІІІ. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		554,173,835	473,723,327
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	17	269,740,706	171,177,490
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		1,123,124	263,053
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		268,617,582	170,914,437
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		0	0
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		0	0
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		0	0
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		0	0
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2021 (продолжува)

3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	18	13,470,414	5,646,124
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		0	0
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		0	0
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		0	0
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		13,470,414	5,646,124
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	19	270,962,715	296,899,713
4.1 Дадени депозити	036	19	268,906,868	295,586,696
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		0	0
4.3 останати заеми	038	19	2,055,847	1,313,017
4.4 Останати пласмани	039		0	0
5. Деривативни финансиски инструменти	040		0	0
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		0	0
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		202,967	59,275
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		0	0
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		202,967	59,275
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		0	0
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		0	0
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		0	0
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		0	0
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		0	0
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050	20	83,498,386	33,779,626

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2021 (продолжува)

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		2,045	113,983
1. Одложени даночни средства	052		0	
2. Тековни даночни средства	053		2,045	113,983
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		30,832,693	28,610,495
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	21	18,148,613	17,979,816
1. Побарувања од осигуреници	056		18,148,613	17,979,816
2. Побарувања од посредници	057		0	0
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		0	0
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		0	0
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		0	0
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		0	0
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		0	0
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	22	12,684,080	10,630,679
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		0	
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		11,809,440	9,007,724
3. Останати побарувања	066		874,640	1,622,955
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		0	0
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		19,174,668	17,888,187
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069		3,062,102	1,480,978
1. Опрема	070	16	3,062,102	1,480,978
2. Останати материјални средства	071		0	0
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	23	16,112,566	16,407,209
1. Парични средства во банка	073		16,080,878	16,398,222
2. Парични средства во благајна	074		31,688	8,987
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		0	0
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		0	0
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		0	0
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		0	0
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		0	0
2. Одложени трошоци на стекнување	080		0	0
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		0	0
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		0	0
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		789,481,521	657,503,573
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2021 (продолжува)

ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	24	218,425,945	196,688,710
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		215,706,400	215,706,400
1. Запишан капитал од обични акции	087		215,706,400	215,706,400
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		0	0
3. Запишан а неуплатен капитал	089		0	0
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		0	0
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		0	0
1. Материјални средства	092		0	0
2. Финансиски вложувања	093		0	0
3. Останати ревалоризациони резерви	094		0	0
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		0	0
1. Законски резерви	096		0	0
2. Статутарни резерви	097		0	0
3. Резерви за сопствени акции	098		0	0
4. Откупени сопствени акции	099		0	0
5 Останати резерви	100		0	0
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		0	0
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		19,017,690	29,214,243
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		21,737,235	10,196,553
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		0	0
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		0	0
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	25	457,943,312	406,365,743
I. Бруто резерви за преносни премии	107		4,690,392	3,397,758
II. Бруто математичка резерва	108		448,110,069	401,755,578
III. Бруто резерви за штети	109		5,142,851	1,212,407
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		0	0
V. Бруто еквилизациона резерва	111		0	0
VI. Бруто останати технички резерви	112		0	0
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113	25	83,498,386	33,779,626
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		671,148	510,064
1. Резерви за вработени	115		671,148	510,064
2. Останати резерви	116		0	0
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	26	1,702,240	994,185
1. Одложени даночни обврски	118		0	0
2. Тековни даночни обврски	119	26	1,702,240	994,185
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		0	0
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	26	27,240,490	19,165,245
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		0	0
1. Обврски спрема осигуреници	123		0	0
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		0	0
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2021 (продолжува)

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	26	151,360	115,994
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		151,360	115,994
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		0	0
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		0	0
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	26	27,089,130	19,049,251
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		25,834,461	18,161,059
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		0	0
3. Останати обврски	133		1,254,669	888,192
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		0	0
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		0	0
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S	136		789,481,521	657,503,573
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		0	0

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 23 февруари 2022.

Александра Шкемби
Антова

Претседател на УО

Агрон Таири

Член на УО

Аднан Емровски

Член на УО



Друштво за животна осигурување
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
Година што завршува на 31 декември 2021 година

Позиција	Број на по	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризационен резерв	Нераспред. доб или пренесена загуба	Добивка (со знак +)/ загуба	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	(26,806,149)	(2,408,094)	186,492,157
Промена во сметководствените политики	I1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	I2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	(26,806,149)	(2,408,094)	186,492,157
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,196,553	10,196,553
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,196,553	10,196,553
Несопственички промени во капиталот	III2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,408,094)	2,408,094	0
Зголемување. намалување на акционерскиот капитал	IV1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IV3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IV4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,408,094)	2,408,094	0
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	(29,214,243)	10,196,553	196,688,710

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2021 година (продолжува)

Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	(29,214,243)	10,196,553	196,688,710
Промена во сметководствените политики	VI1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	(29,214,243)	10,196,553	196,688,710
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,737,235	21,737,235
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,737,235	21,737,235
Несопственички промени во капиталот	VIII2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,196,553	(10,196,553)	0
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IX3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IX4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,196,553	(10,196,553)	0
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	(19,017,690)	21,737,235	218,425,945

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2021 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	256,086,555	179,714,692
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	242,001,001	175,340,459
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302		
3. Приливи од учество во надомест на штети	303		
4. Примени камати од работи на осигурување	304		
5. Останати приливи од деловни активности	305	14,085,554	4,374,233
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	141,477,705	92,046,098
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	36,789,555	21,611,268
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308		
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	239,608	68,041
4. Надоместоци и други лични расходи	310	11,020,759	10,212,673
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	75,678,014	51,802,098
6. Платени камати	312		0
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	4,370,563	3,154,371
8. Останати одливи од редовни активности	314	13,379,206	5,197,647
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	114,608,850	87,668,594
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	0	0
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	118,137,523	73,883,168
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318		
2. Приливи по основ на материјални средства	319		
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	5,110,567	
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321		8,009,394
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	102,911,600	53,747,452
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	2,960,849	7,964,279
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324		0
8. Приливи од камати	325	7,154,507	4,162,043

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2021 година (продолжува)

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	232,762,643	164,608,284
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	337,032	613,212
2. Одливи по основ на материјални средства	328	8,488,241	12,153,172
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329		
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330		35,513,048
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	174,794,988	113,877,848
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	49,142,382	2,451,004
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333		0
8. Одливи од камати	334		0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	114,625,120	90,725,116
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	0	0
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	0	0
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	0	0
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	0	0
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	0	0
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	0	0
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	0	0
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	0	0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	0	0
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	374,224,078	253,597,860
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	374,240,348	256,654,382
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	0	0
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	16,270	3,056,522
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	16,398,222	18,350,585
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	-269,386	1,104,159
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352)	353	16,112,566	16,398,222

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско Друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 29 Јуни 2011 година од страна на СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана, а на 18 октомври 2011 година Друштвото започна со вршење на работи од областа на осигурување.

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана, со сопственост на 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 евра. Крајно матично друштво е UNIQA Österreich Versicherungen AG .

Седиштето на Друштвото е на бул Илинден бр. 1, 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животното осигурувањето.

На 31 декември 2021 Друштвото има 21 вработени (2020: 20 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за животно осигурување. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на животно осигурување во согласност со Законот за Супервизија во Осигурувањето преку следните класи на осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

2. Живот Плус Здравје

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

3. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

4. Колективно животно осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај на доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

5. Комфорт

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување, како и во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето.
- ✓ Со продуктот се осигурени и сите деца на осигуреникот од осигурен случај – настанување на болести покриени со осигурувањето.
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 25 години.
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 70 години старост.

6. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Премијата за осигурување е различна согласно пристапната старост на клиент и соодветната осигурена сума во годината за која се пресметува
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата не може да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

7. Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

8. Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата.
- ✓ Кај договорите со годишно и под годишно плаќање периодот на плаќање е 70% од периодот на осигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

9. Футура

Карактеристики на продукт

- ✓ долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.
- ✓ Осигуреник може да биде дете од неговото раѓање до 13 годишна старост во моментот на стапување на осигурувањето.
- ✓ Договор се заклучува со осигурително покритие до навршување на 18 години од животот на осигуреникот
- ✓ Можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хируршки интервенции).
- ✓ Осигурената сума може да се искористи
 - ☐ Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
 - ☐ Ануитетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
 - ☐ Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

10. Јунит Линк

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување каде вложувањата се вршат во инвестициони фондови, каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик,
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 30 години.
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.

Членови на Управен одбор и Надзорен одбор

Членовите на Управниот Одбор во текот на 2021 и 2020 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Александра Шкемби, претседател на УО;
- Агрон Таири, член на УО;
- Аднан Емровски, член на УО од 18.01.2022;
- Емил Кратовалиев, член на УО до 16.11.2021.

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на Надзорен Одбор
- Елвис Понари, Член на Надзорен Одбор
- Едвин Хоџај, Член на Надзорен Одбор
- Гералд Мулер, Член на Надзорен Одбор

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управен Одбор на __ април 2022 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ бр. 27/02,...31/20) и Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РСМ бр. 28/04, ... 290/20), како и дополнителната законска и подзаконска регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Согласно, оваа регулатива Друштвото го применува Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РСМ бр. 159/2009, 164/2010 и 107/11) за изготвување на овие финансиски извештаи. Во овој правилник беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, МСФИ 17, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21, КТМФИ 22 и КТМФИ 23 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи го и МСФИ1), беа првично објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Дополнително, Друштвото ги применува одредбите од Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Овие финансиски извештаи се презентирани во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 5/11,... 170/19).

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Функционалната и известувачка валута на Друштвото е македонски денар ("Денар"). Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во денари, освен доколку не е наведено поинаку.

2.1 ПРОМЕНА ВО СМЕТКОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА

Во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување изврши измена на класификацијата на ризичните категории, според староста на ненаплатените побарувања, а во согласност со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси (Службен весник на РСМ 107/20). Оваа класификација е на сила само за изготвувањето на годишните и меѓупериодските финансиски извештаи за 2020 година.

Агенцијата за супервизија на осигурувањето на седницата одржана на 22.12.2020 година усвои измена на Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви. Примената на принципите за процена на технички резерви од овој правилник имплицира минимална маргина за неповолни отстапувања и истата како таква треба да биде земена предвид при процената на резервата за неповолни отстапувања. Одредбите на овој правилник не претставуваат егзактни правила, формула или алгоритми туку важни принципи со намера на заштита на јавниот интерес и примената на истите бара во расудувањето корисникот да ја пресретне неизвесноста од примена на несоодветни податоци; методи; несоодветна параметризација на моделите, несоодветни претпоставки и случајни варијации кои може да резултираат со разлика меѓу фактичките парични текови во однос на предвидените дури и при примена на целосно адекватен модел.

Во текот на 2020 година, Агенцијата за супервизија на осигурувањето донесе нов „Правилник за минимални стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување“ (Сл. Весник 260/2020) со ефективна примена од 01 јануари 2021 година.

Во насока на исполнување на барањата за усогласување Агенцијата достави Матрица за спроведување на обврски на друштвата за 2021 година во која детално ги предвидува роковите за усогласување со одделните барања од Правилникот за минимални стандарди на информациските системи. Друштвото активно работи на сите барања за усогласување од Правилникот и се очекува комплетно да биде усогласено во предвидените рокови. Потребните усогласувања не резултираат со значајни промени во системите на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

3.2 Признавање на приходи

Бруто приходи од премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на провизии за агенти или други обврски. Бруто полисираните (запишаните) премии се намалуваат за износот на вратените и поништени претходно полисирани премии во пресметковниот период.

Заработениот дел од премиите се признава како приход, кој се утврдува за периодот на покриеноста на соодветната полиса, односно во периодот од датумот на настанувањето на ризикот до моментот на времетраењето на обештетувањето, врз основа на моделот на преземен ризик.

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Приходи од камати

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го предвид ефективниот принос на средствата или применливата каматна стапка.

3.3 Премии од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување во нормалниот тек на работењето. Реосигурувањето Друштвото го обавува преку склучување на договорите за реосигурување и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок во текот на периодот покриен со реосигурувањето во согласност со очекуваното однесување на реосигурителниот ризик и се презентирани во финансиските извештаи како намалување на бруто приходите од премија.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период, не се признава како расход туку се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување и е вклучен како одбитна ставка на резервирањата на преносната премија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Настанатите, пријавените и исплатените штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Резервациите за настанати, но непријавени штети се пресметуваат како сооднос со резервите за настанати, и пријавени штети.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

Други технички резерви се издвојуваат за планираните идни обврски и ризици од поголеми штети кои произлегуваат од осигурително покритие за одговорност на одредени ризици и обврски согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

3.5 Наеми

Друштвото дава и зема недвижности под закуп по основ на оперативни наеми. Приходите и расходите по основ на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволинска основа во рамките на времетраењето на наемот.

3.6 Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Друштвото на 31 декември 2021 година има издвоено резерви за отпремнини во износ од 671,148 денари (31 декември 2020 година: 510,064 денари).

3.7 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, монетарните средства и обврски искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат. Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември 2021 и 2020 година, се следните:

	31 декември 2021	31 декември 2020
ЕУР	61.6270	61.6940

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.8 Оданочување

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2021 и 2020 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување.

3.9 Недвижности и опрема

Мерење при почетно признавање

Недвижности

Друштвото поседува недвижности, односно земјиште и деловни објекти, кои што служат за дејноста и кои што не служат за дејноста. Без разлика на нивната класификација, при почетното признавање Друштвото ги мери недвижностите по пониската од нивната набавна вредност и проценетата вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Проценетата вредност ја претставува вредноста на недвижностите добиена од страна на независен овластен проценител. Доколку проценетата вредност е пониска од набавната вредност, износот на загубата се евидентира директно во загубата или добивката за периодот.

Опрема

При почетното признавање Друштвото ја мери опремата по набавната вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Недвижности и опрема (продолжение)

Последователно мерење

Недвижностите и опремата кои служат за вршење на дејност и кои што не служат за дејноста, последователно по почетното признавање се мерат според нивната почетна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод, на тој начин што се отпишува набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на траење. Вложувањата во туѓи објекти се амортизираат според пократкиот период од корисниот век на употреба и договорот за наем. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација се како што следи:

Градежни објекти	2.5% -5%
Мебел и опрема	10% - 25%
Вложувања во туѓи објекти	17%

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

Недвижностите кои не служат за вршење на дејност се мерат според објективна вредност при што добивките / загубите од вреднувањето се признаваат како дел од добивката/загубата за периодот. Објективната вредност на недвижностите кои не служат за вршење на дејност е утврдена врз основа на проценка на пазарната вредност на средствата. Проценката беше извршена од страна на овластен проценител.

На крајот на секој период на известување Друштвото оценува дали постои индикација дека средствата можеби се оштетени. Доколку постои таква индикација, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на средството. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

Проценетиот корисен век на градежните објекти кои служат за вршење на дејност и опремата и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

3.10 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и за акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниски метод на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Друштвото врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството, и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

Проценетиот корисен век на нематеријалните средства и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

3.11 Загуби поради оштетување на материјалните и нематеријалните средства

Друштвото редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат какви било навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување веднаш се признава како приход.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.12 Финансиски средства

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

3.12.1 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни плаќања и краткорочни фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има намера и можност за нивно чување до доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Нереализираните приходи од камата и амортизацијата на дисконтот/премијата се признаваат како приходи и расходи за периодот.

Амортизираната набавна вредност претставува вредност на сите идни парични текови дисконтирани со примена на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка е дисконтна стапка по која сегашната, дисконтираната вредност на сите идни парични текови се сведува на трошокот на набавка при почетното мерење, и претставува интерна стапка на принос на финансиското средство.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Намалување на износот на загубата поради обезвреднување се евидентира преку добивката или загубата во периодот.

3.12.2 Финансиски средства расположливи-за-продажба

Финансиски средства расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како финансиски средства расположливи-за-продажба или не се квалификувани во некоја друга категорија на финансиски средства. Последователно на почетното признавање, тие се мерат по објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен загубите поради обезвреднување, се признаваат директно во останатата сеопфатна добивка и се прикажуваат во ревалоризационата резерва во капиталот. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. Кога вложувањето се депризнава, добивката или загубата акумулирана во капиталот се рекласификува во добивката или загубата. На датумот на билансот на состојба Друштвото нема финансиски средства расположливи за продажба

3.12.3 Финансиски средства за тргување

Вложувањата во финансиски средства за тргување почетно се признаени по објективна вредност на денот на плаќање или по набавна вредност, а трансакциските трошоци директно се признаваат во билансот на успех. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. За финансиските средства за тргување, ефектите од вреднување кои произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех, директно се признаваат во билансот на успех како и курсни разлики за хартии од вредност кои се деноминирани во странски валути.

3.12.4 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Финансиски средства (продолжение)

3.12.5 Орочени депозити

Орочените депозити се признаваат во извештајот за финансиската состојба по износот на главницата со рок на доспевање повеќе од три месеци. Орочените депозити со рок на доспевање помал од три месеци се класифицирани како пари и парични еквиваленти. Каматата се признава со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

3.12.6 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Во согласност со Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во ризични категории, според староста на побарувањата. Оваа класификација важеше само за годишните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година, додека за 2021 година, класификацијата е во согласност со стариот правилник. Оттаму, презентацијата на старосната структура подолу е извршена со примена на различна класификација на 31 декември 2021 година и 31 декември 2020 година. Оваа промена во законската регулатива Друштвото ја евидентираше како промена во сметководствена проценка. Ризичните категории на доспеаните ненаплатени побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година се како што следи:

Категорија	Критериум 2021	Критериум 2020
Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 90 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 91 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 180 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 181 ден до 330 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 331 ден до 425 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 425 дена од датумот на

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

достасување на побарувањето, како и
тужени побарувања

достасување на побарувањето, како и
тужени побарувања

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.12 Финансиски средства (продолжение)

3.12.6 Побарувања од купувачи (продолжение)

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка на бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

Ризична категорија	% на исправка на вредност
Категорија А	0%
Категорија Б	10% - 30%
Категорија В	31% - 50%
Категорија Г	51% - 70%
Категорија Д	71% - 90%
Категорија Ѓ	100%

3.13 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски.

Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и позајмици.

3.13.1 Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност.

3.13.2 Позајмици

Позајмиците почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакцијата. Позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат на основа на ефективен принос. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределувањето на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската.

3.13.3 Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

3.14 Одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат провизии за агенти, плати на вработени во продажната мрежа и дел од трошоците за издавање на полиси. Трошоците за стекнување се капитализираат и се одбиваат во однос на признаениот приход од премија. Трошоците за стекнување се поврзуваат со соодветните приходи од премија, преку нивно распределување по класи на осигурување. Овој начин е конзистентен со начинот на кој Друштвото

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ги признава приходите од полисираната премија. Трошоците за стекнување кои не се амортизирани се признаваат како средства во билансот на состојба на Друштвото.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.15 Резервации

Резервациите се признаваат во случај кога Друштвото има тековни обврски (законски или изведени) кои се резултат на минати настани, а за кои е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ги плати и за кои износот може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на крајот на периодот на известување, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

3.16 Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;
- Резерви за повторно отворени штети;
- Резерви за трошоци за обработка на штети;
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети.

3.16.1 Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. Во одредувањето на очекуваните трошоци Друштвото ги вклучува расположливите информации за:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети.

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.16 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.16.2 Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Резервациите за настанати, но непријавени штети се пресметуваат како сооднос со резервите за настанати, и пријавени штети.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

3.16.3 Резерви за повторно отворени штети

Признавање

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање, а кои биле иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување.

Класификација

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

3.16.4 Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото. Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа:

- Директни трошоци;
- Индиректни трошоци.

Директни трошоци за обработка на штети

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во добивката и загубата на Друштвото.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.16 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.16.4 Резерви за трошоци за обработка на штети (продолжение)

Индиректни трошоци за обработка на штети

Индиректните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 10% од сметководствената вредност на поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви.

3.16.5 Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депризнаваат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот исплата, Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

3.17 Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

3.18 Математичка резерва

Математичката резерва по сите договори за осигурување е пресметана со нето проспективна метода. При пресметка се користени следниве податоци:

- Стапка на цилмеризација: 3.5%
 - Каматна стапка: од 1% до 2.7% во зависност од продуктот и периодот на почеток на полисите.
- Таблицы на веројатност: Македонски таблицы на смртност 2006-2008 година, Хрватски таблицы на смртност 2010-2012 година и Српски таблицы на смртност 2002 година

3.19 Вложувања во средства по основ на договори за осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестициониот ризик (Јунит линк)

Вложувањата во инвестициони фондови се однесуваат на производи кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик, при што Договорувачот нема гарантирана сума при истек на осигурувањето и нема гарантирана откупна вредност. Со премијата за вложување, Осигурувачот купува удели во инвестицискиот фонд наведено во Понудата и Полисата која е издадена при склучување на Договорот за осигурување на живот. Вложувањата во инвестициони фондови се класифицирани како финансиски средства чувани за тргување и се признаваат и мерат согласно сметководствената политика објаснета во белешка 3.12. Уделите купени во корист на овие договори се вреднуваат на секој датум на известување користејќи ја вредноста на средствата на фондот на ниво на удел. Вреднувањето на уделот се пресметува и објавува јавно од страна на отворениот инвестициски фонд. Ова е стапката по која инвеститорот може да ја купи или продаде единицата на учество од издавачот. Друштвото претпоставува дека издавачот т.е. отворениот инвестициски фонд, како субјект подложен на посебна супервизија, користи потврдени единици за да ја утврди објективната вредност. Покрај тоа, инвестициските фондови се субјекти чии законски извештаи подлежат на задолжителна ревизија од страна на друштво за ревизија како и ризикот од вреднување е минимизиран преку независна проверка што ја извршува депозитарната банка на фондот.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.16 Тест на адекватност на обврските

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Врз основа на овој тест, Друштвото немаше потреба да креира дополнителни резерви во своите финансиски извештаи.

3.17 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

Поврзани субјекти се членките на UNIQA групацијата и клучниот раководен персонал.

3.18 Значајни настани и трансакции

Економската криза предизвикана од КОВИД-19

Во текот на Март 2020 Светската Здравствена Организација го прогласи КОВИД-19 како глобална пандемија. Ефектите од оваа пандемија прераснаа во глобална економска криза. До сега оваа глобална криза имаше ограничено влијание врз финансиската позиција и резултатите од работењето на Друштвото, одразено преку негативното влијание на светските пазари на капитал и намалувањето на вредноста на одредени финансиски инструменти на берзите, но не и врз бруто полисираната премија на Друштвото.

Влошувањето на економската состојба во земјата ќе има најверојатно влијание врз финансискиот сектор, а со тоа и одржувањето на вредноста на финансиските инструменти, кредитниот ризик, но и останати оперативни ризици, како што се исполнувањето на обврските од страна на добавувачите и ограничувањето на работните ангажмани од страна на вработените.

Овие финансиски извештаи содржат значајни проценки, вклучувајќи ги мерењата по објективна вредност на финансиските средства и исправката на вредноста на побарувањата. Исто така, Раководството на Друштвото анализираше дали постојат настани кои што може да индицираат обезвреднување на средствата. До датумот на одобрување на овие финансиски извештаи не се идентификувани вакви настани. Стварните резултати може да отстапуваат од овие проценки.

Друштвото има доволно средства за да го одржи нивото на солвентност и ликвидност во согласност со Законот за супервизија на осигурување и најдобрите практики, а едновременно располага со соодветен број на вработени кои се спремни да одговорат на сите предизвици во согласност со уредбите донесени од Владата на Република Северна Македонија.

Во годините што завршија на 31 декември 2021 и 2020 година, Друштвото не користеше значајни помошти и поддршки од страна на Државата.

Клучен приоритет на Друштвото во 2022 година ќе биде изнаоѓање начини и средства за зголемување на продажбата, прилагодено на промените во економското опкружување. Ова може да има последователно влијание на мерењето по објективна вредност, како и во други области кои бараат проценки од страна на раководството.

Раководството на Друштвото верува дека претпоставката за континуитет на Друштвото е соодветна и дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.

Проценка на настанати, пријавени и неисплатени штети

Секоја пријавена штета се проценува поединечно од страна на Друштвото земајќи ги во предвид околностите при настанување на штетата, достапните информации и искуството на Друштвото за големината и износот на сличните штети. Проценките на резервациите за овие штети базираат на информациите кои се достапни во моментот на проценката, меѓутоа конечната обврска по штетите може да варира како резултат на дополнителни промени на расположливите информации кои настанале од моментот на проценката до моментот на конечната исплата и ликвидирање на штетата.

Проценка на резервациите за настанати непријавени штети

Резервациите за настанати непријавени штети се пресметуваат како процент од пријавените штети. Процентот се прилагодува во согласност со износот движењата на run-off анализата.

Исправка на вредноста на побарувањата

Исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби како резултат на неможноста купувачите да ги исполнат своите обврски, применувајќи релевантни одлуки на Раководството, како и врз основа на Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. При утврдување на адекватноста на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања, проценката е заснована на старосна анализа на побарувањата за премии, историските отписи, кредитните способности на клиентите и промените во условите на продажба. Ова вклучува и претпоставки за идното однесување на клиентите и соодветните идни наплати од нив. Раководството на Друштвото верува дека не е потребна дополнителна исправка.

Објективна вредност

Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

Корисен век на средствата

Одредувањето на корисниот век на средствата се заснова на искуството за слични такви средства, како и очекуваниот технолошки развој и промени во пошироката економија, индустриските фактори или локалните пазари. Соодветноста на проценките на корисните векови на средствата редовно се прегледуваат за значајни промени во употребените претпоставки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Бруто полисирани премии	247,416,404	182,688,961
Промена во преносната премија	(1,292,634)	(618,873)
Бруто приходи од премии	246,123,770	182,070,088
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(274,956)	(157,854)
Трошоци за реосигурување	(274,956)	(157,854)
Нето приходи од осигурување	245,848,814	181,912,234

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	Нето приходи од осигурување
Живот	153,983,275	-	(274,956)	153,708,319
Здравствено осигурување	1,196,338	(240,517)	-	955,821
Незгода	7,988,907	(1,052,117)	-	6,936,790
Јунит Линк	84,247,884	-	-	84,247,884
	247,416,404	(1,292,634)	(274,956)	245,848,814

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2020 година е како што следи:

	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	Нето приходи од осигурување
Живот	115,878,379	-	(157,854)	115,720,525
Здравствено осигурување	1,321,331	(54,146)	-	1,267,185
Незгода	4,716,200	(564,727)	-	4,151,473
Јунит Линк	60,773,051	-	-	60,773,051
	182,688,961	(618,873)	(157,854)	181,912,234

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Приходи од наемнини	2,165,516	-
Приходи од продажба на градежни објекти	111,198	-
Приходи од камати	10,020,214	8,867,742
Останати приходи од вложувања		
Приходи од амортизација на дисконт	752,725	431,101
Нереализирани добивки од промена на објективната вредност на финансиски средства кои ја покриваат математичката резерва	11,119,344	6,253,465
Останато	617,300	208,315
Вкупно останати приходи од вложувања	12,489,369	6,892,881
Реализирани добивки од продажба на финансиски средства во портфолио за тргување	-	839
Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на финансиски средства за тргување кои не ја покриваат математичката резерва	924,802	37,461
	<u>25,711,099</u>	<u>15,798,923</u>

7. КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Позитивни курсни разлики	490,321	1,131,360
Негативни курсни разлики	(905,162)	(27,201)
	<u>(414,841)</u>	<u>1,104,159</u>

8. НАСТАНАТИ ШТЕТИ И ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Настанати штети		
Бруто исплатени штети	36,791,854	21,686,800
Промени во резерви на штети	3,930,444	(39,748)
	<u>40,722,298</u>	<u>21,647,052</u>
Промени во математичка резерва		
Промени во математичка резерва	46,354,491	65,106,631
Намалено за математичка резерва предадена во реосигурување	(143,692)	-
	<u>46,210,799</u>	<u>65,106,631</u>
Промена во математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	49,718,760	20,833,104
	<u>136,651,857</u>	<u>107,586,787</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА ПОПУСТИ И БОНУСИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Живот	390,773	413,382
Здравствено осигурување	10,134	5,561
Незгода	10,781	7,865
Јунит Линк	5,544	1,030
	<u>417,232</u>	<u>427,838</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурувањето	41,793,008	24,200,962
Бруто провизии за застапници во осигурувањето	3,576,274	3,321,378
Бруто провизија за осигурително брокерски друштва	30,571,234	24,797,254
	<u>75,940,516</u>	<u>52,319,594</u>

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Нето плати за постојано вработени	7,420,042	6,508,693
Даноци и придонеси од плати	3,763,659	3,292,288
Останати трошоци за вработени	263,662	247,694
	<u>11,447,363</u>	<u>10,048,675</u>
Од кои:		
Бруто плати на вработени во внатрешна продажна мрежа	1,691,149	1,785,452
Бруто плати на останати вработени	9,756,214	8,263,223

12. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Трошоци за кирија	81,228	634,913
Трошоци за даноци и придонеси	1,040,818	634,991
Трошоци за одржување	1,476,198	1,035,233
Трошоци за ревизија	686,938	509,602
Трошоци за печатење на полиси за осигурување	256,432	140,190
Трошоци за репрезентација и маркетинг	658,460	1,516,986
Канцелариски материјали	290,912	344,271
Трошоци за весници и списанија	150,238	95,606
Трошоци за комунални услуги	761,030	444,325
Трошоци за банкарски услуги	367,683	294,043
Трошоци за резервирања за отпремнини, нето од приходи од ослободување	161,084	67,624
Патни трошоци	5,357	6,200
Останати трошоци	2,433,799	1,913,096
Вкупно останати административни трошоци	<u>8,370,177</u>	<u>7,637,080</u>
Трошоци за договор на дело	<u>1,048,190</u>	<u>795,596</u>
	<u>9,418,367</u>	<u>8,432,676</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

13. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Финансирање на регулаторниот орган	1,182,733	778,992
Прекинати полиси	665,642	554,998
	<u>1,848,375</u>	<u>1,333,990</u>

14. ДАНОК НА ДОБИВКА

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Добивка пред оданочување	24,460,210	11,656,821
Непризнаени расходи за даночни цели	2,769,543	2,945,862
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	27,229,753	14,602,683
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>2,722,975</u>	<u>1,460,268</u>
Ефективна даночна стапка	<u>11.13%</u>	<u>12.53%</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Движењето на нематеријалните средства за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

	Софтвер
Набавна вредност	
Состојба на 1 јануари 2021	2,941,839
Зголемување	<u>327,032</u>
Состојба на 31 декември 2021	<u><u>3,268,871</u></u>
Акумулирана амортизација	
Состојба на 1 јануари 2021	1,850,169
Трошок за годината	<u>394,526</u>
Состојба на 31 декември 2021	<u><u>2,244,695</u></u>
Нето сметководствена вредност на	
31 декември 2021 година	<u>1,024,176</u>
31 декември 2020 година	<u><u>1,091,670</u></u>

Движењето на нематеријалните средства за годината што завршува на 31 декември 2020 година е како што следи:

	Софтвер
Набавна вредност	
Состојба на 1 јануари 2020	2,328,627
Зголемување	<u>613,212</u>
Состојба на 31 декември 2020	<u><u>2,941,839</u></u>
Акумулирана амортизација	
Состојба на 1 јануари 2020	1,464,408
Трошок за годината	<u>385,761</u>
Состојба на 31 декември 2020	<u><u>1,850,169</u></u>
Нето сметководствена вредност на	
31 декември 2020 година	<u>1,091,670</u>
31 декември 2019 година	<u><u>864,219</u></u>

На 31 декември 2021 и 2020 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

16. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Движењето на материјалните средства за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2021							
	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно опрема	Вкупно матери- јални средства
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2021	84,624,395	3,012,906	87,637,301	20,442,268	3,082,658	2,428,009	5,510,667	113,590,236
Зголемување	-	-	-	5,844,268	299,549	2,344,424	2,643,973	8,488,241
Пренос	(35,708,795)	-	(35,708,795)	35,708,795	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	(5,110,567)	-	-	-	(5,110,567)
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021	<u>48,915,600</u>	<u>3,012,906</u>	<u>51,928,506</u>	<u>56,884,764</u>	<u>3,382,207</u>	<u>4,772,433</u>	<u>8,154,640</u>	<u>116,967,910</u>
Акумулирана амортизација								
Состојба на 1 јануари 2021	2,318,596	3,012,906	5,331,502	511,057	1,787,605	2,242,084	4,029,689	9,872,248
Трошок за годината	132,231	-	132,231	2,393,494	339,657	723,192	1,062,849	3,588,574
Продадено	-	-	-	(127,765)	-	-	-	(127,765)
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021	<u>2,450,827</u>	<u>3,012,906</u>	<u>5,463,733</u>	<u>2,776,786</u>	<u>2,127,262</u>	<u>2,965,276</u>	<u>5,092,538</u>	<u>13,333,057</u>
Нето сметководствена вредност на								
31 декември 2021 година	<u>46,464,773</u>	<u>-</u>	<u>46,464,773</u>	<u>54,107,978</u>	<u>1,254,945</u>	<u>1,807,157</u>	<u>3,062,102</u>	<u>103,634,853</u>
31 декември 2020 година	<u>82,305,799</u>	<u>-</u>	<u>82,305,799</u>	<u>19,931,211</u>	<u>1,295,053</u>	<u>185,925</u>	<u>1,480,978</u>	<u>103,717,988</u>

Во текот на 2021 година Друштвото има извршено рекласификација на градежните објекти од градежни објекти за вршење на дејност во градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста во износ од 35,708,795 денари како последица на договор за наем и од кој има остварено приход во вкупен износ од 2,165,516 денари.

Исо така во текот на 2021 година друштвото има реализирано продажба на градежен објект кој не служел за вршење на дејноста во вкупен износ од 5,110,567 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

16. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

Движењето на материјалните средства за годината што завршува на 31 декември 2020 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2020						
	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно матери- јални средства
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2020	73,731,179	3,012,906	76,744,085	20,442,268	1,822,702	2,428,009	101,437,064
Зголемување	10,893,216	-	10,893,216	-	1,259,956	-	12,153,172
Намалување	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020	84,624,395	3,012,906	87,637,301	20,442,268	3,082,658	2,428,009	113,590,236
Акумулирана амортизација							
Состојба на 1 јануари 2020	307,213	2,859,750	3,166,963	511,057	1,609,039	2,023,047	7,310,106
Трошок за годината	2,011,383	153,156	2,164,539	-	178,566	219,037	2,562,142
Продадено	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020	2,318,596	3,012,906	5,331,502	511,057	1,787,605	2,242,084	9,872,248
Нето сметководствена вредност на							
31 декември 2020 година	82,305,799	-	82,305,799	19,931,211	1,295,053	185,925	103,717,988
31 декември 2019 година	73,423,966	153,156	73,577,122	19,931,211	213,663	404,962	94,126,958

Во текот на 2019 година Друштвото се стекна со недвижности за вршење на дејноста во вкупен износ од 73,731,179 денари за кој што во текот на 2020 година направи дополнителни трошоци за нивна адаптација во износ од 10,893,216 денари. Со состојба на 31 декември 2020 година, Друштвото изврши проценка на објективната вредност на овие недвижности, спроведена од страна на независен проценител. Проценката е извршена со користење на Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот. Според оваа проценка, објективната вредност на недвижностите е 82,331,877 денари и е повисока од нето сметководствената вредност на 31 декември 2020 година за 26,078 денари. Почнувајќи од мај 2020 година дел од недвижностите ги има дадено под наем и има остварено приходи во вкупен износ од 1,278,953 денари. Раководството проценува дека на ден 31 декември 2021 објективната вредност на недвижностите не се разликува значајно од сметководствената вредност. (Белешка 6).

На 31 декември 2021 и 2020 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

17. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	31 декември 2021	31 декември 2020
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	1,123,124	263,053
Должнички хартии со рок на достасување над една година	268,617,582	170,914,437
	<u>269,740,706</u>	<u>171,177,490</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 269,740,706 денари (2020: 171,177,490 денари) се однесуваат на државни обврзници со каматни стапки од 1.4% до 5.0% (2020: од 1.4% до 5.0%).

18. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања за тргување во износ од 13,470,414 денари на 31 декември 2021 година (31 декември 2020: 5,646,124 денари) во целост се однесуваат на вложувања во отворени инвестициски фондови (парични фондови), кои се регистрирани и работат на територијата на Република Северна Македонија, кои служат за покривање на математичка резерва и вложувања од капитал.

19. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ И ДАДЕНИ ЗАЕМИ

	31 декември 2021	31 декември 2020
Депозити		
- во странска валута	165,406,868	165,586,696
- во денари	103,500,000	130,000,000
Дадени краткорочни заеми	2,055,847	1,313,017
	<u>270,962,715</u>	<u>296,899,713</u>

Друштвото во текот на 2021 година деп од своите средства ги има вложено во 6 комерцијални банки во Република Северна Македонија. Со состојба на 31 декември 2021 година депозитите во денари се во износ од 103,500,000 денари (31 декември 2020 година: 130,000,000 денари), а депозитите во странска валута се во износ од 165,406,868 денари (31 декември 2020 година: 165,586,696 денари) и со распон на каматни стапки од 0.6% до 1.6% и рокови на орочување од 2 до 5 години (2020: распон на каматни стапки од 0.6% до 3% и рокови на орочување од 2 до 5 години).

Дадени краткорочни заеми во износ од 2,055,847 денари (2020: 1,313,017 денари) се однесуваат на дадени заеми на физички лица врз основа полиси за животно осигурување кои се заложени како колатерал.

20. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК

Финансиските вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик во износ од 83,498,386 денари на 31 декември 2021 година (31 декември 2020: 33,779,626 денари), во целост се однесуваат на вложувања во отворени инвестициски фондови во земјата. Промената на објективната вредност на овие вложувања се евидентира во билансот на успех на Друштвото.

21. ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИИ

	31 декември 2021	31 декември 2020
Побарувања за премии за осигурување	27,194,277	21,274,133
Исправка на вредноста	(9,045,664)	(3,294,317)
	<u>18,148,613</u>	<u>17,979,816</u>

Движењето на исправката на вредност за побарувањата за премии за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2021	31 декември 2020
На 1 Јануари	3,294,317	1,761,704
Трошок за годината	5,751,347	1,532,613
На 31 Декември	<u>9,045,664</u>	<u>3,294,317</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

22. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31 декември 2021	31 декември 2020
Побарувања по основ на камати	11,750,926	8,814,058
Останати побарувања по основ на вложувања	58,514	193,666
Останати побарувања	874,640	1,622,955
	<u>12,684,080</u>	<u>10,630,679</u>

23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31 декември 2021	31 декември 2020
Сметки во банки:		
- во денари	14,750,712	15,391,246
- во странска валута	1,330,166	1,006,976
Пари во благајна:		
- во денари	31,688	8,987
	<u>16,112,566</u>	<u>16,407,209</u>

24. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

На 31 декември 2021 акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција. Една обична акција дава право на еден глас во Собранието. Обичните акции даваат право на глас во собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката, право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана Албанија.

Основно матично претпријатие на Друштвото е UNIQA Insurance Group AG Vienna, Austria.

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Дивиденди

Во текот на 2021 и 2020 година Друштвото нема исплатено дивиденда. По датумот на известување, Друштвото нема објавено дивиденди.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ

Состојбата на резервите за штети на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Преносна премија	4,690,392	3,397,758
Математичка резерва	448,110,069	401,755,578
Бруто резерви за штети	<u>5,142,851</u>	<u>1,212,407</u>
	<u>457,943,312</u>	<u>406,365,743</u>
Математичка резерва за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик	<u>83,498,386</u>	<u>33,779,626</u>
	<u>541,441,698</u>	<u>440,145,369</u>

Движењето на резервите за штети за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2021	31 декември 2020
На 1 Јануари	440,145,369	353,626,509
Пренесена премија	1,292,634	618,873
Математичка резерва	46,354,491	65,106,631
Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	49,718,760	20,833,104
Резерви за штети	<u>3,930,444</u>	<u>(39,748)</u>
	<u>541,441,698</u>	<u>440,145,369</u>

Состојбата на резервата за преносна премија по класи на осигурување на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Јунит Линк	-	-
Живот	<u>4,690,392</u>	<u>3,397,758</u>
	<u>4,690,392</u>	<u>3,397,758</u>

Состојбата на математичката резерва по класи на осигурување на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Јунит Линк	989,767	939,147
Живот	<u>447,120,302</u>	<u>400,816,431</u>
	<u>448,110,069</u>	<u>401,755,578</u>

Бруто резервите за штети за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Резерви за пријавени но нерешени штети	4,742,275	1,025,937
Резерви за случени но непријавени штети	<u>400,576</u>	<u>186,470</u>
	<u>5,142,851</u>	<u>1,212,407</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	31 декември 2021	31 декември 2020
Обврски за примени аванси	18,685,781	13,235,979
Обврски за провизија	7,148,680	4,925,080
Обврски за отпремнини	671,148	510,064
Обврски за даноци	1,702,240	994,185
Обврски за нето плати	651,606	478,016
Обврски за придонеси и даноци од плати	539,791	328,439
Останати обврски	214,632	197,731
	<u>29,613,878</u>	<u>20,669,494</u>

27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористување на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоењето на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасно делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурување да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капитална основа, односно дека нивото на техничката и математичката резерва ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на упросечената вредност.

Стратегија на Друштвото при склучувањето на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување.

Друштвото во текот на 2021 и 2020 година изврши реосигурување за полиси кои покриваат ризик смрт со комерцијално име Ризико Кредит со осигурена сума над износот на самопридржај за овој продукт (50,000 евра).

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничката и математичката резерва.

	31 декември 2021	31 декември 2020
Средства		
Депозити во банки	7,500,000	3,000,000
Хартии од вредност издадени од РСМ	8,404,300	3,401,800
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>15,904,300</u>	<u>6,401,800</u>
Резерви		
Резерви за штети	5,142,851	1,212,407
Бруто резерви за преносни премии	4,690,392	3,397,758
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>9,833,243</u>	<u>4,610,165</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>6,071,057</u>	<u>1,791,635</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

На 31 декември 2021 година депозитите во банки изнесуваат 47.2% (2020: 46.9%), додека пак државните записи и државните обврзници изнесуваат 52.8% (2020: 53.1%) од средствата што ги покриваат техничките резерви.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ја покриваат математичката резерва:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Средства		
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ	4,293,625	1,542,457
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	7,625,552	3,590,219
Аванси	2,055,847	1,313,017
Депозити во банки	203,325,518	235,501,996
Хартии од вредност што ги издадени од РСМ	261,336,406	167,775,690
Вкупно дозволени вложувања на средства	478,636,948	409,723,379
Обврски (Математичка резерва)		
Бруто резерви по договори за осигурување	447,907,102	401,696,303
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	447,907,102	401,696,303
Усогласеност на средствата и обврските	30,729,846	8,027,076

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. На 31 декември 2021 година депозитите во банки изнесуваат 42.5% (2020: 57.48%), додека пак државните обврзници изнесуваат 54.6% (2020: 40.95%) од средствата кои ја покриваат математичката резерва.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурило дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да го одржува капиталот кој во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година
- други потенцијални обврски кои друштвото за осигурување има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2021 година, Друштвото има депозити во 6 банки (2020: 7 банки).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2021 година е како што следи:

	Ознака	Износ
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	195,664,534
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	0
Пренесена нераспределена добивка	I4	0
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	1,024,176
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	19,017,690
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	0
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	0
Субординирани должнички инструменти	II3	0
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	0
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	195,664,534
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	0
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	0
КАПИТАЛ I + II - IV	V	195,664,534

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	55,278,891
Капитал	VI3	195,664,534
Гарантен фонд*	VI4	184,881,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	10,783,534
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	140,385,643

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2020 година е како што следи:

	Ознака	Износ
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	185,400,487
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	0
Пренесена нераспределена добивка	I4	0
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	1,091,670
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	29,214,243
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	
Субординирани должнички инструменти	II3	
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	185,400,487
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	
КАПИТАЛ I + II - IV	V	185,400,487

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	40,110,212
Капитал	VI3	185,400,487
Гарантен фонд*	VI4	185,082,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	318,487
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	145,290,275

Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот. Потребниот гарантен фонд согласно Законот за супервизија на осигурување, треба да изнесува минимум 3,000,000 ЕУР во денарска противвредност. На 31 декември 2021 гарантниот фонд на Друштвото е 184,881,000 денари. Вишокот на капитал над гарантниот фонд на 31 декември 2020 изнесува 10,783,534 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Во продолжение е пресметката на маргината на солвентност согласно регулативата на АСО:

а) Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот

Пресметката на маргината на солвентност на 31 декември 2021 година е како што следи:

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	448,110,030	
Нето математичка резерва	2	447,907,102	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1.00	0.00
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	17,916,284	0
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	108,397,788	
	ризик од смрт од 3 до 5 години	949,073,433	
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	11,357,703,908	
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	35,605,120	0
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	12,310,158,900	
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0.99	0.00
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	35,303,947	0
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	53,220,231	0

Пресметката на маргината на солвентност на 31 декември 2020 година е како што следи:

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	401,537,655	
Нето математичка резерва	2	401,482,237	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1.00	0.00
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	16,059,289	0
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	23,042,327	
	ризик од смрт од 3 до 5 години	542,894,161	
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	7,318,327,012	
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	22,792,365	0
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	7,831,775,417	
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0.99	0.00
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	22,640,628	0
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	38,699,918	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

б) Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурување на живот

		Дополнително осигурување	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	11,437,000	7,834,969
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	2,058,660	1,410,294
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	0	0
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ([4]=[2] + [3])	4	2,058,660	1,410,294
Бруто исплатени штети	5	2,680,569	1,283,589
Нето исплатени штети	6	2,680,569	1,283,589
Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал)	7	1.00	1.00
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ([8]=[4]*[7])	8	2,058,660	1,410,294

в) Конечна пресметка на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	55,278,891	40,110,212

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот. Показателот на задолженост На 31 декември 2021 и 2020 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

29.1. Категории на финансиски инструменти

	31 декември 2021	31 декември 2020
Финансиски средства		
По амортизирана набавна вредност		
Пласмани во банки	268,906,868	295,586,696
Дадени заеми	2,055,847	1,313,017
Побарувања за премии	18,148,613	17,979,816
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	1,123,124	263,053
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	268,617,582	170,914,437
Други побарувања	12,645,511	10,592,110
Парични средства	16,112,566	16,407,209
За тргување		
Вложувања во инвестициони фондови	96,968,800	39,425,750
	<u>684,578,911</u>	<u>552,482,088</u>
Финансиски обврски по амортизирана вредност		
Долгорочни позајмици	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	7,356,682	5,100,238
Усогласеност на средствата и обврските	<u>7,356,682</u>	<u>5,100,238</u>

29.2. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

29.3. Управување со кредитен ризик

Изложеност на кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. УНИКА Лајф АД управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот, Уника Лајф АД со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	31 декември 2021	31 декември 2020
Финансиски средства		
Пласмани во банки	268,906,868	295,586,696
Дадени заеми	2,055,847	1,313,017
Побарувања за премии	18,148,613	17,979,816
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	1,123,124	263,053
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	268,617,582	170,914,437
Вложувања во инвестициони фондови	96,968,800	39,425,750
Други побарувања	12,645,511	10,592,110
Парични средства	16,112,566	16,407,209
	<u>684,578,911</u>	<u>552,482,088</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2021 и 2020 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 4.50% (2020: 5.17%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од животна осигурување, додека 39.28% (2020: 53.50%) се однесуваат на орочени депозити, а 53.40% (2020: 38.07%) се однесуваат на должнички хартии од вредност над една година и вложувања во инвестициони фондови.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2021 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Состојбата на побарувањата од осигуреници на 31 декември 2021 година е како што следи:

	31 декември 2021		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	9,566,041	-	9,566,041
Доспеани и оштетени побарувања	17,628,236	(9,045,664)	8,582,572
	<u>27,194,277</u>	<u>(9,045,664)</u>	<u>18,148,613</u>

Состојбата на побарувањата од осигуреници на 31 декември 2020 година е како што следи:

	31 декември 2020		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	12,580,550	-	12,580,550
Доспеани и оштетени побарувања	8,693,583	(3,294,317)	5,399,266
	<u>21,274,133</u>	<u>(3,294,317)</u>	<u>17,979,816</u>

Во поглед на изложеност на кредитен ризик по географски региони Друштвото е изложено само во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од купувачи

Како што е обелоденето во белешка 3.12.5 во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување изврши измена на класификацијата на ризични категории на побарувањата, според староста на ненаплатените побарувања. Оваа класификација важеше само за годишните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година, додека за 2021 година, класификацијата е во согласност со стариот правилник. Оттаму, презентацијата на старосната структура подолу е извршена со примена на различна класификација на 31 декември 2021 година и 31 декември 2020 година. Старосната структура на побарувања од непосредни работи на осигурување на денот на 31 декември 2021 година е како што следи:

	31 декември 2021
до 30 дена	9,566,041
31-60 дена	3,763,196
61-120 дена	3,859,000
121-270 дена	4,419,883
271-365 дена	1,269,964
над 365 дена	4,316,193
	27,194,277

Старосната структура на побарувања од непосредни работи на осигурување на денот на 31 декември 2020 година е како што следи:

	31 декември 2020
до 90 дена	12,580,550
91-120 дена	1,997,056
121-180 дена	2,669,633
181-330 дена	3,082,176
331-425 дена	861,883
над 425 дена	82,835
	21,274,133

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.4. Управување со ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.4. Управување со ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2021 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	223,166,745	210,568,014	48,004,793	133,708,962	101,770,996	14,682,938	57,579,073	789,481,521
1. Нематеријални средства	002	0	0	1,024,176	0	0	0	0	1,024,176
2. Вложувања	003	176,016,474	210,393,433	41,795,552	117,811,778	88,505,889		20,223,460	654,746,586
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	202,967	0	0	0	0	0	0	202,967
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	174,581	2,122,963	15,897,184	13,265,107	14,682,938	37,355,613	83,498,386
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,045	0	0	0	0	0	0	2,045
6. Побарувања	007	30,832,693	0	0	0	0	0	0	30,832,693
7. Останати средства	008	16,112,566	0	3,062,102	0	0	0	0	19,174,668
8. Активни временски разграничувања	009	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Вкупно обврски	010	76,357,326	25,590,042	35,124,726	105,881,267	115,116,833	122,772,439	308,638,888	789,481,521
1. Капитал и резерви	011	0	0	0	0	0	0	218,425,945	218,425,945
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	47,414,596	25,361,763	33,001,763	89,935,337	101,851,726	107,940,838	52,437,289	457,943,312
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	174,581	2,122,963	15,897,184	13,265,107	14,682,938	37,355,613	83,498,386
5. Останати резерви	015	0	53,698	0	48,746	0	148,663	420,041	671,148
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,702,240	0	0	0	0	0	0	1,702,240
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	27,240,490	0	0	0	0	0	0	27,240,490
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика - неусогласена рочна структура	020	146,809,419	184,977,972	12,880,067	27,827,695	-13,345,837	-108,089,501	-251,059,815	0

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.4. Управување со ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2020 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	95,885,508	78,970,121	208,891,129	93,809,651	35,786,420	5,948,348	138,641,553	657,932,730
1. Нематеријални средства	002	0	0	1,091,670	0	0	0	0	1,091,670
2. Вложувања	003	50,265,389	78,914,417	206,267,973	88,399,082	29,631,019	0	122,482,457	575,960,337
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	59,275	0	0	0	0	0	0	59,275
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	55,704	50,508	5,410,569	6,155,401	5,948,348	16,159,096	33,779,626
5. Одложени и тековни даночни средства	006	756,916	0	0	0	0	0	0	756,916
6. Побарувања	007	28,396,719	0	0	0	0	0	0	28,396,719
7. Останати средства	008	16,407,209	0	1,480,978	0	0	0	0	17,888,187
8. Активни временски разграничувања	009	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Вкупно обврски	010	59,398,893	26,457,996	25,778,157	83,159,677	80,606,767	120,509,155	262,022,084	657,932,730
1. Капитал и резерви	011	0	0	0	0	0	0	196,688,710	196,688,710
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	38,810,306	26,402,292	25,727,649	77,704,922	74,451,366	114,462,569	48,806,638	406,365,743
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	55,704	50,508	5,410,569	6,155,401	5,948,348	16,159,096	33,779,626
5. Останати резерви	015	0	0	0	44,186	0	98,238	367,640	510,064
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,637,118	0	0	0	0	0	0	1,637,118
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	18,951,469	0	0	0	0	0	0	18,951,469
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика - неусогласена рочна структура	020	36,486,615	52,512,125	183,112,972	10,649,974	-44,820,347	-114,560,807	-123,380,531	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.4. Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

29.5. Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута.

За годината што завршува на 31 декември 2021 година изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА
1	2	3	4
I. Вкупно средства	001	358,490,069	430,991,452
1. Нематеријални средства	002	1,024,176	
2. Вложувања	003	250,227,080	404,519,506
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	0	202,967
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	005	83,498,386	0
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,045	0
6. Побарувања	007	5,893,880	24,938,813
7. Останати средства	008	17,844,502	1,330,166
8. Активни временски разграничувања	009	0	0
II. Вкупно обврски	010	122,794,147	666,687,374
1. Капитал и резерви	011	0	218,425,945
2. Субординирани обврски	012	0	0
3. Бруто технички резерви	013	9,833,243	448,110,069
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	83,498,386	0
5. Останати резерви	015	671,148	
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,702,240	
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	0	
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	27,089,130	151,360
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	235,695,922	-235,695,922

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.6. Управување со девизен ризик

За годината што завршува на 31 декември 2020 година изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	ВКУПНО
1	3	4	8
I. Вкупно средства	321,541,081	336,391,649	657,932,730
1. Нематеријални средства	1,091,670	0	1,091,670
2. Вложувања	262,632,471	313,327,866	575,960,337
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	0	59,275	59,275
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	33,779,626	0	33,779,626
5. Одложени и тековни даночни средства	756,916	0	756,916
6. Побарувања	6,399,187	21,997,532	28,396,719
7. Останати средства	16,881,211	1,006,976	17,888,187
8. Активни временски разграничувања	0	0	0
II. Вкупно обврски	59,372,448	598,560,282	657,932,730
1. Капитал и резерви	0	196,688,710	196,688,710
2. Субординирани обврски	0	0	0
3. Бруто технички резерви	4,610,165	401,755,578	406,365,743
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	33,779,626	0	33,779,626
5. Останати резерви	510,064	0	510,064
6. Одложени и тековни даночни обврски	1,637,118	0	1,637,118
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	18,835,475	115,994	18,951,469
III. Разлика - неусогласена валутна структура	262,168,633	-262,168,633	0

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Година што завршува на 31 декември 2021		Година што завршува на 31 декември 2020	
	Зголемување од 1%	Намалување од 1%	Зголемување од 1%	Намалување од 1%
Добивка (Загуба) за годината	2,356,959	(2,356,959)	2,621,686	(2,621,686)

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.7. Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	31 декември 2021	31 декември 2020
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Побарувања за премии	18,148,613	17,979,816
Други побарувања	12,645,511	10,592,110
Вложувања во инвестициони фондови	96,968,800	39,425,750
Парични средства	31,688	8,987
	<u>127,794,612</u>	<u>68,006,663</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Пласмани во банки	268,906,868	295,586,696
Дадени заеми	2,055,847	1,313,017
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	1,123,124	263,053
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	268,617,582	170,914,437
Парични средства	16,080,878	16,398,222
	<u>556,784,299</u>	<u>484,475,425</u>
	<u>684,578,911</u>	<u>552,482,088</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	7,356,682	5,100,238
	<u>7,356,682</u>	<u>5,100,238</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.7. Управување со каматниот ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 1 процентни поен, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 1 процентен поен, а сите други варијабилни непроменети, загубата на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2021 година би била повисока, односно пониска, за 160,809 денари (2020: 163,982 денари).

29.8. Објективна вредност на финансиските инструменти

Друштвото располага со финансиски средства и обврски, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по договорни услови. Утврдувањето на објективната вредност се базира на пазарните вредности на средствата и обврските кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна вредност.

Друштвото ги класификува финансиските средства и обврски согласно хиерархијата за техники на вреднување и информациите дали потребните инпути за вреднување се јавно достапни или не, согласно која постојат три нивоа на хиерархија на објективна вредност и тоа:

- Ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар. Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 1.
- Ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари (влезните информации може директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активните пазари, како на пр.: котираните цени на активен пазар за слични финансиски инструменти, или сите значајни влезни информации во моделот за одредување на објективната вредност може да се потврдат и да се следат на активниот пазар). Инвестиционите фондови се класификувани во ниво 2.
- Ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активни пазари, односно врз основа на техники за вреднување во кои најголемо учество имаат информациите за ризиците на финансиските инструменти коишто не можат да се следат и да се потврдат на активни пазари.

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2021 и 2020 година:

	31 декември 2021		31 декември 2020	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Пласмани во банки	268,906,868	268,906,868	295,586,696	295,586,696
Дадени заеми	2,055,847	2,055,847	1,313,017	1,313,017
Побарувања за премии	18,148,613	18,148,613	17,979,816	17,979,816
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	1,123,124	1,123,124	263,053	263,053

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	268,617,582	268,617,582	170,914,437	170,914,437
Други побарувања	96,968,800	96,968,800	39,425,750	39,425,750
Вложувања во инвестициони фондови	12,645,511	12,645,511	10,592,110	10,592,110
Парични средства	16,112,566	16,112,566	16,407,209	16,407,209
	<u>684,578,911</u>	<u>684,578,911</u>	<u>552,482,088</u>	<u>552,482,088</u>
Финансиски обврски				
Долгорочни позајмици	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	7,356,682	7,356,682	5,100,238	5,100,238
	<u>7,356,682</u>	<u>7,356,682</u>	<u>5,100,238</u>	<u>5,100,238</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, освен кај вложувањата во инвестициски фондови, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови, и ги класификуваше во ниво 3. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на направената анализа, не се идентификувани значајни отстапувања на објективната вредност од евидентираната вредност на финансиските средства и обврски.

Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата и обврските не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

Објективната вредност и сметководствената вредност на Должнички хартии од вредност е иста од причина што истите ги чуваме до доспевање при што ги вреднуваме по набавна вредност и се амортизираат до достасување

На датумот на билансот на состојба Друштвото ги класификува уделите во инвестициски фондови во ниво 2. Нивната објективна вредност се одредува според вредноста на нето имотот по удел на фондовите датумот на известување..

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

30. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана е матично друштво на Друштвото, а крајно матично друштво е UNIQA Versicherungen AG.

	31 декември 2021	31 декември 2020
Побарувања		
Уника Австрија	196,946	213,776
Уника АД Скопје	212,924	1,213,155
	<u>212,924</u>	<u>1,213,155</u>
Обврски		
Сигал Уника Груп Тирана	151,360	115,994
	<u>151,360</u>	<u>115,994</u>
Приходи		
Уника Австрија	-	213,776
Уника АД Скопје	2,806,983	1,560,873
	<u>2,806,983</u>	<u>1,774,649</u>
Расходи		
Уника Австрија	614,082	438,239
Сигал Уника Груп Тирана	274,974	944,554
Уника АД Скопје	143,198	64,979
	<u>1,032,254</u>	<u>1,447,772</u>

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Краткорочни користи за вработените	3,876,450	3,692,757
	<u>3,876,450</u>	<u>3,692,757</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2021 година, не се покренати судски спорови против Друштвото. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови на Друштвото кои би можеле да се појават во иднина.

Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2017 до 2021 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Друштвото има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2021 и 2020 година најдоцна до 30 септември 2022 и 2021 година соодветно. Извештајот за трансферни цени за 2020 година е изготвен во септември 2021 година. До датумот на овој извештај, Друштвото нема изготвено извештај за трансферни цени за 2022 година. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

32. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2021 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничките и математичката резерва и покривање на капиталот во целост.

33. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Конфликт кој во моментот се одвива помеѓу Украина и Русија претставува предизвик за светските финансиските институции кои работат глобално а посебно за оние кои имаа клиенти или добавувачи кои во моментот се или ќе бидат предмет на санкции.

Конфликтот има влијание на цените на енергенсите како нафтата и природниот гас, но и на цените на храната и на останатите сировини и метали, кои по се изгледа дополнителното ќе го подигнат нивото на инфлација и се очекува тоа ниво да го задржат подолг период.

Сепак, конфликтот во Украина нема директно влијание врз нашето осигурително друштво. Индиректно конфликтот ја зголемува веројатноста од повисока инфлација која ќе има влијание врз профитабилноста претежно во неживотното осигурување преку трошоците за исплата на штети. Ова веќе предизвика зголемени трошоци за поправки кај објекти, возила и кај осигурувањето на здравствени услуги. Исто така не сметаме дека реосигурувањето може да има влијание на нашите трошоци заради минималната веројатност од нивна изложеност во Украина, Русија и Белорусија.

Оттаму, сметаме дека не постои несигурност во способноста на нашето друштво да работи во континуитет. Друштвото не очекува материјално значајни ефекти врз своите финансиски извештаи од кризата предизвикана од војната во Украина, пред се поради занемарливиот обем на трансакции кои друштвото ги врши со Украина.

По 31 декември 2021 година, датумот на известување, не се случиле значајни настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак останати настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилог 1-Годишна сметка

ЕМБС: 06712339

Целосно име: Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за животно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	1.091.670,00			1.024.176,00
3	-- Останати нематеријални средства	1.091.670,00			1.024.176,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	83.786.777,00			49.526.875,00
5	-- Недвижности (006+007)	82.305.799,00			46.464.773,00
7	-- Градежни објекти	82.305.799,00			46.464.773,00
8	-- Постројки и опрема	1.295.053,00			1.254.945,00
9	-- Транспортни средства	185.925,00			1.807.157,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	493.654.538,00			608.281.813,00
14	-- I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	19.931.211,00			54.107.978,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	473.723.327,00			554.173.835,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	176.823.614,00			283.211.120,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	171.177.490,00			269.740.706,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	263.053,00			1.123.124,00
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	170.914.437,00			268.617.582,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	5.646.124,00			13.470.414,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	5.646.124,00			13.470.414,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	296.899.713,00			270.962.715,00
36	-- Депозити	295.586.696,00			268.906.868,00
38	-- Останати дадени заеми	1.313.017,00			2.055.847,00

41	-- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	33.779.626,00			83.498.386,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	59.275,00			202.967,00
44	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	59.275,00			202.967,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	28.724.478,00			30.834.738,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	17.979.816,00			18.148.613,00
53	-- Побарувања од осигуреници	17.979.816,00			18.148.613,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	10.744.662,00			12.686.125,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	9.007.724,00			11.809.440,00
60	-- Тековни даночни средства	113.983,00			2.045,00
61	-- Останати побарувања	1.622.955,00			874.640,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	16.407.209,00			16.112.566,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	657.503.573,00			789.481.521,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	196.688.710,00			218.425.945,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	215.706.400,00			215.706.400,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	29.214.243,00			19.017.690,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	10.196.553,00			21.737.235,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	406.365.743,00			457.943.312,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	3.397.758,00			4.690.392,00
88	-- Бруто математичка резерва	401.755.578,00			448.110.069,00
89	-- Бруто резерви за штети	1.212.407,00			5.142.851,00
93	-- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	33.779.626,00			83.498.386,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	510.064,00			671.148,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	510.064,00			671.148,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	20.159.430,00			28.942.730,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	115.994,00			151.360,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	20.043.436,00			28.791.370,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	18.161.059,00			25.834.461,00
108	-- Обврски кон вработените	806.455,00			1.191.397,00
109	-- Тековни даночни обврски	994.185,00			1.702.240,00
110	-- Останати обврски	81.737,00			63.272,00

113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	657.503.573,00			789.481.521,00
------------	---	----------------	--	--	----------------

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	203.739.348,00			272.736.622,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	181.912.234,00			245.848.814,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	182.688.961,00			247.416.404,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	157.854,00			274.956,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	618.873,00			1.292.634,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	16.930.283,00			26.201.420,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	10.037.402,00			11.435.337,00
220	-- Приходи од камати	8.867.742,00			10.020.214,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	1.131.360,00			490.321,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	37.461,00			924.802,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	839,00			
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	839,00			
228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)	6.892.881,00			14.766.083,00
229	-- Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)				2.276.714,00
231	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста				111.198,00
232	-- Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста				2.165.516,00
233	-- Останати приходи од вложувања	6.892.881,00			12.489.369,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	4.896.831,00			686.388,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	192.082.527,00			248.276.412,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	21.647.052,00			40.722.298,00
238	-- Бруто исплатени штети	21.686.800,00			36.791.854,00

242	-- Промени во бруто резервите за штети	-39.748,00			3.930.444,00
245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	65.106.631,00			46.210.799,00
246	-- Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	65.106.631,00			46.210.799,00
247	-- Промени во бруто математичка резерва	65.106.631,00			46.354.491,00
248	-- Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување				143.692,00
255	-- III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	20.833.104,00			49.718.760,00
256	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	20.833.104,00			49.718.760,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	427.838,00			417.232,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	427.838,00			417.232,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	73.748.848,00			100.396.423,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	54.105.046,00			77.631.665,00
263	-- Провизија	52.319.594,00			75.940.516,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	1.785.452,00			1.691.149,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	19.643.802,00			22.764.758,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	2.947.903,00			3.590.177,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	8.263.223,00			9.756.214,00
270	-- Плати и надоместоци	5.317.156,00			6.293.794,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	454.011,00			540.840,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.244.362,00			2.657.918,00
274	-- Останати трошоци за вработените	247.694,00			263.662,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	795.596,00			1.048.190,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	7.637.080,00			8.370.177,00
277	-- Трошоци за услуги	5.024.076,00			4.646.195,00
278	-- Материјални трошоци	1.382.685,00			1.816.396,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	1.230.319,00			1.907.586,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	6.556.635,00			2.131.031,00

287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	6.556.635,00			2.131.031,00
289	-- Расходи за курсни разлики	27.201,00			905.162,00
290	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	8.310,00			107.279,00
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	6.521.124,00			1.118.590,00
296	-- Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста				392.923,00
297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	6.521.124,00			725.667,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	1.333.990,00			1.848.375,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	1.333.990,00			1.848.375,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	2.428.429,00			6.831.494,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	1.532.613,00			5.751.347,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	895.816,00			1.080.147,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) -- (236+305)	11.656.821,00			24.460.210,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	11.656.821,00			24.460.210,00
312	-- Данок на добивка	1.460.268,00			2.722.975,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	10.196.553,00			21.737.235,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	20,00			21,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
319	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	10.196.553,00			21.737.235,00
329	-- Добивка за годината	10.196.553,00			21.737.235,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	10.196.553,00			21.737.235,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	2.941.839,00			3.268.871,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	1.850.169,00			2.244.695,00

616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	1.091.670,00			1.024.176,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	84.624.395,00			48.915.600,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	2.318.596,00			2.450.827,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)	82.305.799,00			46.464.773,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	3.082.658,00			3.382.207,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	1.787.605,00			2.127.262,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	1.295.053,00			1.254.945,00
641	-- Набавна вредност на транспортни средства	2.428.009,00			4.772.433,00
643	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	2.242.084,00			2.965.276,00
644	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	185.925,00			1.807.157,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	44.020.220,00			60.612.193,00
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	251.566.476,00			208.294.675,00
660	-- Останати дадени заеми (до една година)(< или = АОП 038 од БС)	335.992,00			237.991,00
661	-- Останати дадени заеми (над една година)(< или = АОП 038 од БС)	977.025,00			1.817.856,00
664	-- Должнички инструменти (АОП 660+661)(< или = АОП 041 од БС)	1.313.017,00			2.055.847,00
665	-- Должнички инструменти со рок на достасување до една година	263.053,00			1.123.124,00
666	-- Должнички инструменти со рок на достасување над една година	170.914.437,00			268.617.582,00
668	-- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)	33.779.626,00			83.498.386,00
670	-- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	1.622.955,00			874.640,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	16.407.209,00			16.112.566,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	81.737,00			63.272,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	795.596,00			1.048.190,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	634.913,00			81.228,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	294.043,00			367.683,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	360.963,00			405.822,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	1.035.233,00			1.476.198,00

690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	1.516.986,00			658.460,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	2.217.149,00			1.656.804,00
692	-- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)	51.965,00			112.331,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	344.271,00			290.912,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	444.325,00			761.030,00
696	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)	140.190,00			256.432,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	95.606,00			150.238,00
698	-- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)	101.129,00			
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	205.199,00			245.453,00
701	-- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)	67.624,00			161.084,00
702	-- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	11.902,00			13.389,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	6.200,00			5.357,00
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	509.602,00			686.938,00
709	-- Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)	634.991,00			1.040.818,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	20,00			21,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2479	- 65.11 - Осигурување на живот	272.736.622,00			

Потпишано од:

Aleksandra Shkempi Antovska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Прилог 2-Годишен извештај

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
УНИКА ЛАЈФ АД СКОПЈЕ
2021

UNICA
LIFE

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје
2021**



Содржина:

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ.....	3
2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО.....	10
3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО	11
4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО.....	13
5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ.....	56
6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ.....	57
7. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2021	61
8. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ	66
9. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ.....	72

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ

Според Народна Банка на РМ Основните економски показатели се како што следи:

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

БДП (стапки на реален пораст, во %)/1														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021	
2.8	6.1	4.3	2.5	3.9	-1.4*	16.4*	-5.9*	-0.8*	-6.1*	-1.8*	13.4*	3*		
Инфлација (крај на период, на годишна основа, во %)/2														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021	
1.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	1.7	1.9	2.3	2.3	2.1	2.7	3.7	4.9	4.9
Инфлација (просек, на кумулативна основа, во %)/2														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021	
1.2	1.2	1.0	0.8	0.8	0.6	0.5	0.9	1.2	1.2	2.0	2.4	2.8	3.2	3.2
Стапка на невработеност (во %)/3														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021	
17.8	17.5	17.1	16.6	17.3	16.2	16.7	16.5	16.1	16.4	16.0	15.9	15.7		
Буџетски биланс (салдо на централен буџет и фондови, % од БДП)/4														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021	
-0.5	-0.6	-0.2	-0.8	-2.1	-1.1	-2.8	-1.5	-2.7	-8.1	-1.0	-1.2	-1.2		
Парична маса М1 (годишни стапки на промена во %)/5, 17														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021	
17.2	18.5	18.8	17.2	17.2	19.9	21.3	17.8	16.4	16.4	17.8	14.3	13.1		
Парична маса М2-денарски дел (годишни стапки на промена во %)/5, 17														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021	
13.8	14.6	14.5	12.7	12.7	14.0	14.8	12.1	10.6	10.6	12.5	9.6	9.4		
Парична маса М3 (годишни стапки на промена во %)/5, 18														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021	
10.4	9.2	9.9	8.2	8.2	8.3	9.7	7.6	8.0	8.0	9.4	8.3	10.1		
Парична маса М4 (годишни стапки на промена во %)/5, 17														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021	
11.7	10.5	10.8	9.3	9.3	8.9	9.8	6.9	6.9	6.9	7.1	6.7	8.2		
Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници (годишни стапки на промена во %)/5, 18														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021	
9.0	8.1	5.6	6.0	6.0	5.8	6.6	7.3	4.7	4.7	5.2	5.1	6.3		
Пондирани каматни стапки на вкупно дадени денарски кредити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/6, 16														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021	
5.8	5.7	5.6	5.4	5.6	5.3	5.3	5.1	5.1	5.2	5.0	4.9	4.8		
Пондирани каматни стапки на вкупно примени денарски депозити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/7, 16														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021
2.0	1.9	1.9	1.7	1.9	1.6	1.5	1.4	1.4	1.5	1.3	1.2	1.1
Просечен девизен курс МКД/ДЕМ												
											Кв.3	
											2021	
Просечен девизен курс МКД/ЕУР												
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021
61.53	61.50	61.49	61.51	61.51	61.61	61.69	61.70	61.70	61.67	61.66	61.61	61.55
Просечен девизен курс МКД/УСД												
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021
54.17	54.75	55.30	55.56	54.95	55.89	56.09	52.84	51.75	54.13	51.13	51.15	52.19
Извоз на стоки (во милиони САД-долари)/8												
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021
1.741. 5	1.825. 6	1.816. 8	1.814. 4	7.198. 3	1.552. .9	1.152. .7	1.876. 7	2.050. 9	6.633. 2	2.002. 5	2.105. 2	2.025. 5
Извоз на стоки (во милиони евра)/8												
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021
1.534. 3	1.625. 7	1.633. 9	1.639. 3	6.433. 3	1.407. .7	1.042. .6	1.606. 2	1.721. 4	5.777. 9	1.661. 2	1.747. 8	1.717. 7
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони САД-долари)/8												
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021
2.258. 5	2.355. 6	2.300. 5	2.531. 1	9.445. 8	2.116. .9	1.574. .9	2.331. 9	2.685. 9	8.709. 5	2.639. 7	2.954. 6	2.746. 9
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони евра)/8												
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021
1.990. 4	2.096. 4	2.067. 2	2.287. 1	8.441. 0	1.918. .8	1.426. .9	1.996. 8	2.252. 0	7.594. 5	2.190. 8	2.452. 9	2.329. 2
Трговски биланс (во милиони САД-долари)/8												
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021
-517.0	-530.1	-483.7	-716.7	2.247. 5	- 563.9	- 422.2	-455.2	-635.0	2.076. 3	-637.2	-849.3	-721.4
Трговски биланс (во милиони евра)/8												
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021
-456.0	-470.7	-433.3	-647.8	2.007. 7	- 511.0	- 384.3	-390.6	-530.7	1.816. 6	-529.6	-705.1	-611.5
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони САД-долари)/9												
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021
-196.2	-70.7	181.6	-328.8	-414.0	174.6	103.8	-56.9	-80.3	-415.6	-66.6	-148.6	115.9
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10												
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021
-1.6	-0.6	1.4	-2.6	-3.3	-1.4	-0.9	-0.5	-0.7	-3.4	-2.1	-4.4	3.3
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони евра)/9												
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3
2019	2019	2019			2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021
-175.3	-62.2	165.1	-295.8	-368.3	155.7	-90.0	-50.6	-69.9	-366.2	-55.7	-123.3	98.0
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10												
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2020	2020	2021		
-1.6	-0.6	1.5	-2.6	-3.3	-1.5	-0.8	-0.5	-0.7	-3.4	-2.1	-4.4	3.3		
Директни инвестиции - нето (во милиони САД-долари)/9, 15														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021		
64.8	32.0	92.6	214.5	404.0	138.9	-6.3	-12.8	53.1	172.9	-16.4	247.8	18.4		
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021		
0.5	0.3	0.7	1.7	3.2	1.1	-0.1	-0.1	0.4	1.4	-0.5	7.4	0.5		
Директни инвестиции - нето (во милиони евра)/9, 15														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021		
59.3	29.2	82.3	192.5	363.3	123.2	-8.6	-8.2	48.3	154.7	-13.5	206.5	15.5		
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2020	2020	2021		
0.5	0.3	0.7	1.7	3.2	1.2	-0.1	-0.1	0.5	1.5	-0.5	7.4	0.5		
Девизни резерви (во милиони евра, крај на период)/11														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2021
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021	2021	
2.866.4	2.928.2	3.127.5	3.262.6	3.262.6	3.017.3	3.639.7	3.480.2	3.359.9	3.359.9	3.939.2	4.031.1	3.690.7	3.643.3	3.643.3
Покриеност на увозот со девизни резерви (девизни резерви во евра/ просечен месечен увоз на стоки ф.о.б и увоз на услуги од тековната година), во месеци														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021		
4.3	4.3	4.4	4.0	4.6	4.8	7.7	5.1	4.4	5.3	5.6	5.2	4.7		
Надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/12														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021		
Надворешен долг (во % од БДП)/10														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021		
Бруто надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/13														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021		
9.255.9	9.473.5	9.369.7	9.124.0	9.124.0	9.153.2	9.897.1	10.612.3	10.483.2	10.483.2	11.516.8	12.089.9	11.502.9		
Бруто надворешен долг (во милиони евра, крај на период)/13														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021		
8.238.5	8.324.7	8.568.6	8.154.4	8.154.4	8.295.5	8.770.9	9.068.8	8.536.1	8.536.1	9.809.0	10.169.9	9.870.3		
Бруто надворешен долг (во % од БДП)/ 14														
Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020		2021	2021	2021		
73.2	73.9	76.1	72.4	72.4	78.0	82.5	85.3	80.3	80.3	83.0	86.0	83.5		

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурителен пазар


Осигурителниот пазар во 2020 година во Република Македонија се состои од 16 Друштва за осигурување (11 неживот, 5 живот), 39 Осигурително брокерски друштва, 12 Друштва за застапување во осигурување и 7 банки како застапници во осигурување.

Македонскиот осигурителен пазар во текот на 2021 година има генерирано 11,63 милијарди денари премија. Доминантно учество зазема неживотното осигурување со 9,63 милијарди денари додека на животното осигурување отпаѓа 2,00 милијарди денари. Вкупното зголемување во однос на 2021 година изнесува 15,54% (15,65% неживот, 15,01% живот).

Во 2021 година УНИКА Лајф АД Скопје има остварено пораст од 35.4% и пазарно учество од 12,36% (од пазарот за животното осигурување)


Пазарната концентрација според Бруто Полисираната премија, Бруто Полисираната премија по друштва за осигурување, бруто полисирана премија по канали на продажба и бруто исплатени штети се презентирани во табелите подолу:

НЕЖИВОТ:




(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЖИВОТ:




(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Бруто исплатени штети (состојба и промени за Q4 21/ 20)



(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

Бруто полисирана премија (состојба и промени за Q4 21/20)



2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д Скопје, работите од својот делокруг во областа на продажба ги остварува преку лиценцирани застапници во осигурување и осигурителни брокерски друштва.

Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д Скопје брои 21 вработени лица.

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ а.д Скопје е организирано како акционерско друштво со акционерски капитал од 215.706.400 денари .

Друштвото е основано под називот :

Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ а.д Скопје.

Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број 09-636/2 од 17.05.2011 година издаде довола за вршење работи во осигурување во следните класи на осигурување:

- **Класа 19 – Осигурување на живот (освен она што е наведено во точките 20-23 од член 5 од ЗСО)**
- **Класа 20 - Осигурувањето на брак или породување**
- **Класа 1 – Дополнително осигурување од последици на несрекен случај – незгода со осигурување на живот**
- **Класа 2 – Дополнително здравствено осигурување со осигурување на живот**
- **Класа 21 - Осигурувањето на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови**

Осигурување на живот опфаќа осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со поврат на премии (член 5 став 19 од Законот за Супервизија во Осигурување).

Здравствено осигурување покрива здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителниот здравствено осигурување и тоа:

- доброволно здравствено осигурување согласно со Законот за доброволно здравствено осигурување и/или
- исплата на фиксни парични износи и/или
- надоместок за покритее на други трошоци кои не се покриени со доброволното здравствено осигурување.

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО

УНИКА ЛАЈФ АД Скопје како Друштво за осигурување во областа на животното осигурување својата деловна политика и развојни влоувања ги ускладува со политика на матичното друштво УНИКА Австрија. УНИКА Австрија има имплементирано деловна политика која го канализира развојот и истата е именувана како УНИКА 3.0

Стратешки столбови

Се фокусираме на стандардизирање, поедноставување и зголемување на нашиот постоечки бизнис, како и на максимално зголемување на ефикасноста и насочен развој на нови деловни сегменти во спроведувањето на овие амбициозни цели. Значајните стратешки столбови на оваа програма се како што следува:

Австрија и Централно Источна Европа ќе останат основни пазари

Двата главни географски пазари на УНИА Груп остануваат Австрија и ЈИЕ. Овде фокусот ќе биде ставен на Полска, Чешка, Словачка и Унгарија. Во минатото, 65 отсто од сите клиенти, 30 отсто од премиите и 25 отсто од приходот доаѓаа од ЈИЕ. Како резултат на успешната интеграција на компаниите АХА стекнати во 2020 година, 75 отсто од клиентите ќе доаѓаат од ЈИЕ во иднина, а УНИКА Груп има за цел да генерира повеќе од 40 отсто од премиите и повеќе од 50 отсто од приходот со овие клиенти. Затоа, земјите од ЈИЕ јасно добиваат стратешко значење: тоа е затоа што пошироката диверзификација на изворите на профит ја подобрува економска стабилност и не прави помалку зависни од неочекуваниот развој на поединечните пазари.

Оптимизација и проширување на постојниот бизнис

Реструктурирањето на Групацијата веќе започнато во претходната година, како и темелното реструктурирање и оптимизација на трошоците ја формираат основата за спроведување на амбициозните цели на UNIQA 3.0. Дефиниравме голем број критични иницијативи за ова. Тоа вклучуваше теми како што се нашите процеси, ИТ и податоци, организациската структура, новите деловни модели, како и атрактивни клучни финансиски фигури што имаме намера да ги постигнеме. Во Австрија, овие програми се насочени кон обезбедување и проширување на силната пазарна позиција на UNIQA, особено во областа на здравственото осигурување, зајакнување на профитабилноста во осигурувањето на имот и жртви преку намалување на административните трошоци, ефикасно процесирање на штети и подобрени цени и стабилизирање на портфолиото на животното осигурување. преку зголемен фокус на зачувување на капиталот и биометриски производи. Фокусот во ЈИЕ е на интеграцијата на компаниите АХА и натамошното проширување на бизнисот врз основа на цврстите основи создадени во минатото и позитивниот раст и изгледите за конвергенција во регионот. Ќе ја консолидираме и прошириме нашата позиција понатаму меѓу првите пет овде на среден рок. Покрај огромните заштеди во материјалните трошоци во Австрија, намалувањето на околу 600 постоечки работни места во следните 24 месеци, природно комбинирано со други придружни мерки, ќе обезбеди нето одржливо намалување на трошоците за повеќе од 50 милиони евра годишно.

Пристап до нови пазари: структура во согласност со сегментите на клиентите наместо деловните линии

Со спојување на UNIQA Austria и UNIQA International во една компанија и со тоа намалување на бројот на членови на Управниот одбор, веќе го направивме првиот чекор кон организациска структура фокусирана на клиентите во 2020 година. Од 1 јануари 2020 година, сите оперативни осигурителни компании на UNIQA Group сега се организирани според сегментите на клиенти Малопроджба, Корпоративно и Афинитет и Банкарство наместо претходната структура на деловната линија. Ова ни овозможува да им се обртиме на индивидуалните групи клиенти на многу пофокусиран начин преку границите на производните линии или семејства и, покрај дополнителното зголемување на задоволството и лојалноста на клиентите, треба да доведе и до раст на премиите. Континуираната сила на брендот UNIQA, атрактивно и лесно разбирливо портфолио на производи, транспарентни цени, прекугранична соработка, програми за афинитети специфични за клиентите и широк спектар на дигитални алатки и услуги ја формираат основата за ова. Друг клучен фактор за успех е корпоративната култура која всушност се имплементира во пракса, преку која UNIQA се позиционира како инспиративен тренер за своите соодветни групи клиенти. UNIQA веќе ја лансираше најголемата

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

програма за иновации во историјата на компанијата во 2016 година со инвестиција од повеќе од 500 милиони евра. Овие инвестиции – од кои повеќето се користат за целите на редизајнирање на нашиот бизнис модел, како и за потребните ИТ системи и дигитални иновации – имаат траен ефект. Ковид-19 неодамна дури и го забрза развојот на дигитални понуди за клиентите на UNIQA, особено во здравствениот сектор.

Прилагодувањата во управувањето со средствата се фокусираа на заработката и одржливоста

UNIQA ќе инвестира повеќе во неликвидни средства и понатаму со поатрактивни приноси, како инфраструктурен долг и капитал, приватен капитал и хипотекарни заеми, наместо во државни обврзници со цел да ја поддржи тековната заработка. Покрај ова, UNIQA, исто така, спроведува јасна стратегија за одржливост со своите инвестиции: поддржана од високата пазарна моќ на осигурителните компании, таа постојано го продолжува своето излегување од бизнисот со јаглен, што беше одлучено во 2018 година и веќе во голема мера е имплементирано, како инвеститор и како осигурителна компанија. UNIQA веќе инвестираше околу 600 милиони евра во инфраструктурни инвестиции денес, од кои околу 200 милиони евра во проекти насочени кон промовирање на енергетската транзиција (енергија на ветер и сончева енергија, хидроенергија, производство на енергија од отпад). UNIQA исто така издаде зелена обврзница со вредност од 200 милиони евра во јули 2020 година. Планот е да се воспостави портфолио од 1 милијарда евра одржливи инвестиции до 2025 година.

Зголемена заработка за нашите сопственици

Заштитата и зајакнувањето на финансиската позиција на Групацијата е централен елемент на UNIQA 3.0, што природно треба да има позитивен ефект и врз акционерите на UNIQA. Сметаме дека е наша должност да им понудиме на нашите акционери и соодветен принос на вложениот капитал, како и дивиденди кои се постојано стабилни. Ова се заснова на целите за раст на премијата формулирани за 2025 година (околу 3 проценти), комбинираниот однос во осигурувањето на имот и жртви (околу 93 проценти), стапката на вкупните трошоци (околу 25 проценти), повратот на капиталот (>9 проценти), коефициентот на солвентност (>170 проценти) и стапката на задоволство на клиентите (4,5 ѕвезди од пет). Ова треба да му овозможи на UNIQA да ги заработи своите капитални трошоци на одржлива основа, како и да отплати дел од своите обврски и истовремено да распределува солидни дивиденди.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) Година што завршува на 31 декември 2021 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		272,736,622	203,739,348
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	245,848,814	181,912,234
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	5	247,416,404	182,688,961
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		0	0
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		0	0
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		0	0
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	5	274,956	157,854
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	5	1,292,634	618,873
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		0	0
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		0	0
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		26,201,420	16,930,283
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		0	0
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	6	2,276,714	0
2.1 Приходи од наемнини	213	6	2,165,516	1,560,873
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		0	0
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215	6	111,198	0
3. Приходи од камати	216	6	10,020,214	8,867,742
4. Позитивни курсни разлики	217	7	490,321	1,131,360
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	6	924,802	37,461
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	6	0	839
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		0	0
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	6	0	839
6.3 Останати финансиски вложувања	222		0	0
7. Останати приходи од вложувања	223	6	12,489,369	6,892,881
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a		0	0
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		0	0
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225		686,388	3,335,958

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2021 година (продолжува)

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		248,276,412	192,082,527
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	8	40,722,298	21,647,052
1. Бруто исплатени штети	228	8	36,791,854	21,686,800
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		0	0
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		0	0
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		0	0
5. Промени во бруто резервите за штети	232	8	3,930,444	-39,748
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		0	0
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		0	0
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	8	46,210,799	65,106,631
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236	8	46,210,799	65,106,631
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237	8	46,354,491	65,106,631
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238	8	143,692	0
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		0	0
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		0	0
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		0	0
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		0	0
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		0	0
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		0	0
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	8	49,718,760	20,833,104
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246	8	49,718,760	20,833,104
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		0	0
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	9	417,232	427,838
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		0	0
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250	9	417,232	427,838

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2021 година (продолжува)

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		100,396,423	73,748,848
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252		77,631,665	54,105,046
1.1 Провизија	253	10	75,940,516	52,319,594
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а	11	1,691,149	1,785,452
1.3 Останати трошоци за стекнување	254			0
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255			0
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		22,764,758	19,643,802
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	15 16	3,590,177	2,947,903
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258	11	9,756,214	8,263,223
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		6,293,794	5,317,156
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		540,840	454,011
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		2,657,918	2,244,362
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		0	0
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		263,662	247,694
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	12	1,048,190	795,596
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	13	8,370,177	7,637,080
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		4,646,195	5,024,076
2.4.2 Материјални трошоци	260б		1,816,396	1,382,685
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		1,907,586	1,230,319
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		2,131,031	6,556,635
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	15 16	392,923	0
2. Трошоци за камати	263		0	0
3. Негативни курсни разлики	264	7	905,162	27,201
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		107,279	8,310
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		0	0
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		0	0
5.3 Останати финансиски вложувања	269		0	0
6. Останати трошоци од вложувања	270		725,667	6,521,124
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	13	1,848,375	1,333,990
1. Трошоци за превентива	272			0
2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување	273	13	1,848,375	1,333,990
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	19	5,751,347	1,532,613

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
Година што завршува на 31 декември 2021 година (продолжува)

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		1,080,147	895,816
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		24,460,210	11,656,821
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		0	0
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	14	2,722,975	1,460,268
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		0	0
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		21,737,235	10,196,553
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2021

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	15	1,024,176	1,091,670
1. Гудвил	002		0	0
2. Останати нематеријални средства	003	15	1,024,176	1,091,670
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		654,746,586	575,960,337
І. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	16	100,572,751	102,237,010
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	16	46,464,773	82,305,799
1.1 Земјиште	007		0	0
1.2 Градежни објекти	008	16	46,464,773	82,305,799
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	16	54,107,978	19,931,211
2.1 Земјиште	010		0	0
2.2 Градежни објекти	011	16	54,107,978	19,931,211
2.3 Останати материјални средства	012		0	
ІІ. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		0	0
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		0	0
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		0	0
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		0	0
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		0	0
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		0	0
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		0	0
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		0	0
ІІІ. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		554,173,835	473,723,327
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	17	269,740,706	171,177,490
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		1,123,124	263,053
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		268,617,582	170,914,437
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		0	0
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		0	0
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		0	0
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		0	0
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2021 (продолжува)**

3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	18	13,470,414	5,646,124
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		0	0
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		0	0
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		0	0
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		13,470,414	5,646,124
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	19	270,962,715	296,899,713
4.1 Дадени депозити	036	19	268,906,868	295,586,696
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		0	0
4.3 останати заеми	038	19	2,055,847	1,313,017
4.4 Останати пласмани	039		0	0
5. Деривативни финансиски инструменти	040		0	0
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		0	0
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		202,967	59,275
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		0	0
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		202,967	59,275
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		0	0
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		0	0
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквизационата резерва	047		0	0
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		0	0
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		0	0
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050	20	83,498,386	33,779,626

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2021 (продолжува)

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		2,045	113,983
1. Одложени даночни средства	052		0	
2. Тековни даночни средства	053		2,045	113,983
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		30,832,693	28,610,495
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	21	18,148,613	17,979,816
1. Побарувања од осигуреници	056		18,148,613	17,979,816
2. Побарувања од посредници	057		0	0
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		0	0
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		0	0
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		0	0
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		0	0
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		0	0
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	22	12,684,080	10,630,679
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		0	
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		11,809,440	9,007,724
3. Останати побарувања	066		874,640	1,622,955
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		0	0
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		19,174,668	17,888,187
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069		3,062,102	1,480,978
1. Опрема	070	16	3,062,102	1,480,978
2. Останати материјални средства	071		0	0
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	23	16,112,566	16,407,209
1. Парични средства во банка	073		16,080,878	16,398,222
2. Парични средства во благајна	074		31,688	8,987
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		0	0
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		0	0
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		0	0
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		0	0
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		0	0
2. Одложени трошоци на стекнување	080		0	0
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		0	0
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		0	0
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		789,481,521	657,503,573
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2021 (продолжува)

ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	24	218,425,945	196,688,710
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		215,706,400	215,706,400
1. Запишан капитал од обични акции	087		215,706,400	215,706,400
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		0	0
3. Запишан а неуплатен капитал	089		0	0
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		0	0
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		0	0
1. Материјални средства	092		0	0
2. Финансиски вложувања	093		0	0
3. Останати ревалоризациони резерви	094		0	0
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		0	0
1. Законски резерви	096		0	0
2. Статутарни резерви	097		0	0
3. Резерви за сопствени акции	098		0	0
4. Откупени сопствени акции	099		0	0
5 Останати резерви	100		0	0
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		0	0
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		19,017,690	29,214,243
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		21,737,235	10,196,553
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		0	0
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		0	0
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	25	457,943,312	406,365,743
I. Бруто резерви за преносни премии	107		4,690,392	3,397,758
II. Бруто математичка резерва	108		448,110,069	401,755,578
III. Бруто резерви за штети	109		5,142,851	1,212,407
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		0	0
V. Бруто еквализациона резерва	111		0	0
VI. Бруто останати технички резерви	112		0	0
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113	25	83,498,386	33,779,626
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		671,148	510,064
1. Резерви за вработени	115		671,148	510,064
2. Останати резерви	116		0	0
Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	26	1,702,240	994,185
1. Одложени даночни обврски	118		0	0
2. Тековни даночни обврски	119	26	1,702,240	994,185
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		0	0
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	26	27,240,490	19,165,245
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		0	0
1. Обврски спрема осигуреници	123		0	0
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		0	0
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2021 (продолжува)

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	26	151,360	115,994
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		151,360	115,994
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		0	0
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		0	0
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	26	27,089,130	19,049,251
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		25,834,461	18,161,059
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		0	0
3. Останати обврски	133		1,254,669	888,192
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		0	0
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		0	0
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S	136		789,481,521	657,503,573
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		0	0

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 23 февруари 2022.

Александра Шкемби
Анговска

Претседател на УО

Агрон Таири

Член на УО

Аднан Емровски

Член на УО



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
Година што завршува на 31 декември 2021 година

Позиција	Број на по	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризацион а резерва	Нераспред. доб или пренесена загуба	Добивка (со знак +)/ загуба	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-26,806,149	-2,408,094	186,492,157
Промена во сметководствените политики	I1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	I2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-26,806,149	-2,408,094	186,492,157
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,196,553	10,196,553
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,196,553	10,196,553
Несопственички промени во капиталот	III2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,408,094	2,408,094	0
Зголемување. намалување на акционерскиот капитал	IV1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IV3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IV4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,408,094	2,408,094	0
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,214,243	10,196,553	196,688,710

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
Година што завршува на 31 декември 2021 година (продолжува)

Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,214,243	10,196,553	196,688,710
Промена во сметководствените политики	VI1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,214,243	10,196,553	196,688,710
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,737,235	21,737,235
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,737,235	21,737,235
Несопственички промени во капиталот	VIII2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,196,553	-10,196,553	0
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IX3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IX4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,196,553	-10,196,553	0
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19,017,690	21,737,235	218,425,945

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2021 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	256,086,555	179,714,692
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	242,001,001	175,340,459
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302		
3. Приливи од учество во надомест на штети	303		
4. Примени камати од работи на осигурување	304		
5. Останати приливи од деловни активности	305	14,085,554	4,374,233
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	141,477,705	92,046,098
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	36,789,555	21,611,268
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308		
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	239,608	68,041
4. Надоместоци и други лични расходи	310	11,020,759	10,212,673
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	75,678,014	51,802,098
6. Платени камати	312		0
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	4,370,563	3,154,371
8. Останати одливи од редовни активности	314	13,379,206	5,197,647
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	114,608,850	87,668,594
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	0	0
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	118,137,523	73,883,168
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318		
2. Приливи по основ на материјални средства	319		
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	5,110,567	
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321		8,009,394
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	102,911,600	53,747,452
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	2,960,849	7,964,279
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324		0
8. Приливи од камати	325	7,154,507	4,162,043

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2021 година (продолжува)

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	232,762,643	164,608,284
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	337,032	613,212
2. Одливи по основ на материјални средства	328	8,488,241	12,153,172
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329		
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330		35,513,048
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	174,794,988	113,877,848
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	49,142,382	2,451,004
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333		0
8. Одливи од камати	334		0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	114,625,120	90,725,116
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	0	0
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	0	0
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	0	0
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	0	0
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	0	0
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	0	0
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	0	0
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	0	0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	0	0
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	374,224,078	253,597,860
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	374,240,348	256,654,382
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	0	0
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	16,270	3,056,522
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	16,398,222	18,350,585
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	-269,386	1,104,159
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	16,112,566	16,398,222

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Бруто полисирани премии	247,416,404	182,688,961
Промена во преносната премија	(1,292,634)	(618,873)
Бруто приходи од премии	246,123,770	182,070,088
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(274,956)	(157,854)
Трошоци за реосигурување	(274,956)	(157,854)
Нето приходи од осигурување	245,848,814	181,912,234

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	Нето приходи од осигурување
Живот	153,983,275	-	(274,956)	153,708,319
Здравствено осигурување	1,196,338	(240,517)	-	955,821
Незгода	7,988,907	(1,052,117)	-	6,936,790
Јунит Линк	84,247,884	-	-	84,247,884
	247,416,404	(1,292,634)	(274,956)	245,848,814

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2020 година е како што следи:

	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	Нето приходи од осигурување
Живот	115,878,379	-	(157,854)	115,720,525
Здравствено осигурување	1,321,331	(54,146)	-	1,267,185
Незгода	4,716,200	(564,727)	-	4,151,473
Јунит Линк	60,773,051	-	-	60,773,051
	182,688,961	(618,873)	(157,854)	181,912,234

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Приходи од наемнини	2,165,516	-
Приходи од продажба на градежни објекти	111,198	-
Приходи од камати	10,020,214	8,867,742
Останати приходи од вложувања		
Приходи од амортизација на дисконт	752,725	431,101
Нереализирани добивки од промена на објективната вредност на финансиски средства кои ја покриваат математичката резерва	11,119,344	6,253,465
Останато	617,300	208,315
Вкупно останати приходи од вложувања	12,489,369	6,892,881
Реализирани добивки од продажба на финансиски средства во портфолио за тргување	-	839
Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на финансиски средства за тргување кои не ја покриваат математичката резерва	924,802	37,461
	<u>25,711,099</u>	<u>15,798,923</u>

КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Позитивни курсни разлики	490,321	1,131,360
Негативни курсни разлики	(905,162)	(27,201)
	<u>(414,841)</u>	<u>1,104,159</u>

5. НАСТАНАТИ ШТЕТИ И ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Настанати штети		
Бруто исплатени штети	36,791,854	21,686,800
Промени во резерви на штети	3,930,444	(39,748)
	<u>40,722,298</u>	<u>21,647,052</u>
Промени во математичка резерва		
Промени во математичка резерва	46,354,491	65,106,631
Намалено за математичка резерва предадена во реосигурување	(143,692)	-
	<u>46,210,799</u>	<u>65,106,631</u>
Промена во математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	49,718,760	20,833,104
	<u>136,651,857</u>	<u>107,586,787</u>

6. ТРОШОЦИ ЗА ПОПУСТИ И БОНУСИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Живот	390,773	413,382
Здравствено осигурување	10,134	5,561
Незгода	10,781	7,865
Јунит Линк	5,544	1,030
	<u>417,232</u>	<u>427,838</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

7. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурувањето	41,793,008	24,200,962
Бруто провизии за застапници во осигурувањето	3,576,274	3,321,378
Бруто провизија за осигурително брокерски друштва	30,571,234	24,797,254
	<u>75,940,516</u>	<u>52,319,594</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Нето плати за постојано вработени	7,420,042	6,508,693
Даноци и придонеси од плати	3,763,659	3,292,288
Останати трошоци за вработени	263,662	247,694
	<u>11,447,363</u>	<u>10,048,675</u>
Од кои:		
Бруто плати на вработени во внатрешна продажна мрежа	1,691,149	1,785,452
Бруто плати на останати вработени	9,756,214	8,263,223

9. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Трошоци за кирија	81,228	634,913
Трошоци за даноци и придонеси	1,040,818	634,991
Трошоци за одржување	1,476,198	1,035,233
Трошоци за ревизија	686,938	509,602
Трошоци за печатење на полиси за осигурување	256,432	140,190
Трошоци за репрезентација и маркетинг	658,460	1,516,986
Канцелариски материјали	290,912	344,271
Трошоци за весници и списанија	150,238	95,606
Трошоци за комунални услуги	761,030	444,325
Трошоци за банкарски услуги	367,683	294,043
Трошоци за резервирања за отпремнини, нето од приходи од ослободување	161,084	67,624
Патни трошоци	5,357	6,200
Останати трошоци	2,433,799	1,913,096
Вкупно останати административни трошоци	<u>8,370,177</u>	<u>7,637,080</u>
Трошоци за договор на дело	<u>1,048,190</u>	<u>795,596</u>
	<u>9,418,367</u>	<u>8,432,676</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Финансирање на регулаторниот орган	1,182,733	778,992
Прекинати полиси	665,642	554,998
	<u>1,848,375</u>	<u>1,333,990</u>

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Добивка пред оданочување	24,460,210	11,656,821
Непризнаени расходи за даночни цели	2,769,543	2,945,862
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	27,229,753	14,602,683
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>2,722,975</u>	<u>1,460,268</u>
Ефективна даночна стапка	<u>11.13%</u>	<u>12.53%</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

12. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Движењето на нематеријалните средства за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

	Софтвер
Набавна вредност	
Состојба на 1 јануари 2021	2,941,839
Зголемување	<u>327,032</u>
Состојба на 31 декември 2021	<u><u>3,268,871</u></u>
Акумулирана амортизација	
Состојба на 1 јануари 2021	1,850,169
Трошок за годината	<u>394,526</u>
Состојба на 31 декември 2021	<u><u>2,244,695</u></u>
Нето сметководствена вредност на	
31 декември 2021 година	<u>1,024,176</u>
31 декември 2020 година	<u><u>1,091,670</u></u>

Движењето на нематеријалните средства за годината што завршува на 31 декември 2020 година е како што следи:

	Софтвер
Набавна вредност	
Состојба на 1 јануари 2020	2,328,627
Зголемување	<u>613,212</u>
Состојба на 31 декември 2020	<u><u>2,941,839</u></u>
Акумулирана амортизација	
Состојба на 1 јануари 2020	1,464,408
Трошок за годината	<u>385,761</u>
Состојба на 31 декември 2020	<u><u>1,850,169</u></u>
Нето сметководствена вредност на	
31 декември 2020 година	<u>1,091,670</u>
31 декември 2019 година	<u><u>864,219</u></u>

На 31 декември 2021 и 2020 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

13. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Движењето на материјалните средства за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2021							
	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно опрема	Вкупно матери- јални средства
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2021	84,624,395	3,012,906	87,637,301	20,442,268	3,082,658	2,428,009	5,510,667	113,590,236
Зголемување	-	-	-	5,844,268	299,549	2,344,424	2,643,973	8,488,241
Пренос	(35,708,795)	-	(35,708,795)	35,708,795	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	(5,110,567)	-	-	-	(5,110,567)
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021	<u>48,915,600</u>	<u>3,012,906</u>	<u>51,928,506</u>	<u>56,884,764</u>	<u>3,382,207</u>	<u>4,772,433</u>	<u>8,154,640</u>	<u>116,967,910</u>
Акумулирана амортизација								
Состојба на 1 јануари 2021	2,318,596	3,012,906	5,331,502	511,057	1,787,605	2,242,084	4,029,689	9,872,248
Трошок за годината	132,231	-	132,231	2,393,494	339,657	723,192	1,062,849	3,588,574
Продадено	-	-	-	(127,765)	-	-	-	(127,765)
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021	<u>2,450,827</u>	<u>3,012,906</u>	<u>5,463,733</u>	<u>2,776,786</u>	<u>2,127,262</u>	<u>2,965,276</u>	<u>5,092,538</u>	<u>13,333,057</u>
Нето сметководствена вредност на								
31 декември 2021 година	<u>46,464,773</u>	-	<u>46,464,773</u>	<u>54,107,978</u>	<u>1,254,945</u>	<u>1,807,157</u>	<u>3,062,102</u>	<u>103,634,853</u>
31 декември 2020 година	<u>82,305,799</u>	-	<u>82,305,799</u>	<u>19,931,211</u>	<u>1,295,053</u>	<u>185,925</u>	<u>1,480,978</u>	<u>103,717,988</u>

Во текот на 2021 година Друштвото има извршено рекласификација на градежните објекти од градежни објекти за вршење на дејност во градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста во износ од 35,708,795 денари како последица на договор за наем и од кој има остварено приход во вкупен износ од 2,165,516 денари. Исо така во текот на 2021 година друштвото има реализирано продажба на градежен објект кој не служел за вршење на дејноста во вкупен износ од 5,110,567 денари.

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

13. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

Движењето на материјалните средства за годината што завршува на 31 декември 2020 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2020							
	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно опрема	Вкупно матери- јални средства
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2020	73,731,179	3,012,906	76,744,085	20,442,268	1,822,702	2,428,009	4,250,711	101,437,064
Зголемување	10,893,216	-	10,893,216	-	1,259,956	-	1,259,956	12,153,172
Намалување	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020	<u>84,624,395</u>	<u>3,012,906</u>	<u>87,637,301</u>	<u>20,442,268</u>	<u>3,082,658</u>	<u>2,428,009</u>	<u>5,510,667</u>	<u>113,590,236</u>
Акумулирана амортизација								
Состојба на 1 јануари 2020	307,213	2,859,750	3,166,963	511,057	1,609,039	2,023,047	3,632,086	7,310,106
Трошок за годината	2,011,383	153,156	2,164,539	-	178,566	219,037	397,603	2,562,142
Продадено	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020	<u>2,318,596</u>	<u>3,012,906</u>	<u>5,331,502</u>	<u>511,057</u>	<u>1,787,605</u>	<u>2,242,084</u>	<u>4,029,689</u>	<u>9,872,248</u>
Нето сметководствена вредност на								
31 декември 2020 година	<u>82,305,799</u>	<u>-</u>	<u>82,305,799</u>	<u>19,931,211</u>	<u>1,295,053</u>	<u>185,925</u>	<u>1,480,978</u>	<u>103,717,988</u>
31 декември 2019 година	<u>73,423,966</u>	<u>153,156</u>	<u>73,577,122</u>	<u>19,931,211</u>	<u>213,663</u>	<u>404,962</u>	<u>618,625</u>	<u>94,126,958</u>

Во текот на 2019 година Друштвото се стекна со недвижности за вршење на дејноста во вкупен износ од 73,731,179 денари за кој што во текот на 2020 година направи дополнителни трошоци за нивна адаптација во износ од 10,893,216 денари. Со состојба на 31 декември 2020 година, Друштвото изврши проценка на објективната вредност на овие недвижности, спроведена од страна на независен проценител. Проценката е извршена со користење на Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот. Според оваа проценка, објективната вредност на недвижностите е 82,331,877 денари и е повисока од нето сметководствената вредност на 31 декември 2020 година за 26,078 денари. Почнувајќи од мај 2020 година дел од недвижностите ги има дадено под наем и има остварено приходи во вкупен износ од 1,278,953 денари. Раководството проценува дека на ден 31 декември 2021 објективната вредност на недвижностите не се разликува значајно од сметководствената вредност. (Белешка 6). На 31 декември 2021 и 2020 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

14. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	31 декември 2021	31 декември 2020
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	1,123,124	263,053
Должнички хартии со рок на достасување над една година	268,617,582	170,914,437
	<u>269,740,706</u>	<u>171,177,490</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 269,740,706 денари (2020: 171,177,490 денари) се однесуваат на државни обврзници со каматни стапки од 1.4% до 5.0% (2020: од 1.4% до 5.0%).

15. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања за тргување во износ од 13,470,414 денари на 31 декември 2021 година (31 декември 2020: 5,646,124 денари) во целост се однесуваат на вложувања во отворени инвестициски фондови (парични фондови), кои се регистрирани и работат на територијата на Република Северна Македонија, кои служат за покривање на математичка резерва и вложувања од капитал.

16. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ И ДАДЕНИ ЗАЕМИ

	31 декември 2021	31 декември 2020
Депозити		
- во странска валута	165,406,868	165,586,696
- во денари	103,500,000	130,000,000
Дадени краткорочни заеми	2,055,847	1,313,017
	<u>270,962,715</u>	<u>296,899,713</u>

Друштвото во текот на 2021 година дел од своите средства ги има вложено во 6 комерцијални банки во Република Северна Македонија. Со состојба на 31 декември 2021 година депозитите во денари се во износ од 103,500,000 денари (31 декември 2020 година: 130,000,000 денари), а депозитите во странска валута се во износ од 165,406,868 денари (31 декември 2020 година: 165,586,696 денари) и со распон на каматни стапки од 0.6% до 1.6% и рокови на орочување од 2 до 5 години (2020: распон на каматни стапки од 0.6% до 3% и рокови на орочување од 2 до 5 години).

Дадени краткорочни заеми во износ од 2,055,847 денари (2020: 1,313,017 денари) се однесуваат на дадени заеми на физички лица врз основа полиси за животна осигурување кои се заложени како колатерал.

17. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК

Финансиските вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик во износ од 83,498,386 денари на 31 декември 2021 година (31 декември 2020: 33,779,626 денари), во целост се однесуваат на вложувања во отворени инвестициски фондови во земјата. Промената на објективната вредност на овие вложувања се евидентира во билансот на успех на Друштвото.

18. ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИИ

	31 декември 2021	31 декември 2020
Побарувања за премии за осигурување	27,194,277	21,274,133
Исправка на вредноста	(9,045,664)	(3,294,317)
	<u>18,148,613</u>	<u>17,979,816</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Движењето на исправката на вредност за побарувањата за премии за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2021	2020
На 1 Јануари	3,294,317	1,761,704
Трошок за годината	5,751,347	1,532,613
На 31 Декември	9,045,664	3,294,317

19. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31 декември 2021	31 декември 2020
Побарувања по основ на камати	11,750,926	8,814,058
Останати побарувања по основ на вложувања	58,514	193,666
Останати побарувања	874,640	1,622,955
	12,684,080	10,630,679

20. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31 декември 2021	31 декември 2020
Сметки во банки:		
- во денари	14,750,712	15,391,246
- во странска валута	1,330,166	1,006,976
Пари во благајна:		
- во денари	31,688	8,987
	16,112,566	16,407,209

21. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

На 31 декември 2021 акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција. Една обична акција дава право на еден глас во Собранието. Обичните акции даваат право на глас во собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката, право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана Албанија.

Основно матично претпријатие на Друштвото е UNIQA Insurance Group AG Vienna, Austria.

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Дивиденди

Во текот на 2021 и 2020 година Друштвото нема исплатено дивиденда. По датумот на известување, Друштвото нема објавено дивиденди.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

22. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ

Состојбата на резервите за штети на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Преносна премија	4,690,392	3,397,758
Математичка резерва	448,110,069	401,755,578
Бруто резерви за штети	<u>5,142,851</u>	<u>1,212,407</u>
	<u>457,943,312</u>	<u>406,365,743</u>
Математичка резерва за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик	<u>83,498,386</u>	<u>33,779,626</u>
	<u>541,441,698</u>	<u>440,145,369</u>

Движењето на резервите за штети за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2021	31 декември 2020
На 1 Јануари	440,145,369	353,626,509
Пренесена премија	1,292,634	618,873
Математичка резерва	46,354,491	65,106,631
Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	49,718,760	20,833,104
Резерви за штети	<u>3,930,444</u>	<u>(39,748)</u>
	<u>541,441,698</u>	<u>440,145,369</u>

Состојбата на резервата за преносна премија по класи на осигурување на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Јунит Линк	-	-
Живот	<u>4,690,392</u>	<u>3,397,758</u>
	<u>4,690,392</u>	<u>3,397,758</u>

Состојбата на математичката резерва по класи на осигурување на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Јунит Линк	989,767	939,147
Живот	<u>447,120,302</u>	<u>400,816,431</u>
	<u>448,110,069</u>	<u>401,755,578</u>

Бруто резервите за штети за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Резерви за пријавени но нерешени штети	4,742,275	1,025,937
Резерви за случени но непријавени штети	<u>400,576</u>	<u>186,470</u>
	<u>5,142,851</u>	<u>1,212,407</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

23. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	31 декември 2021	31 декември 2020
Обврски за примени аванси	18,685,781	13,235,979
Обврски за провизија	7,148,680	4,925,080
Обврски за отпремнини	671,148	510,064
Обврски за даноци	1,702,240	994,185
Обврски за нето плати	651,606	478,016
Обврски за придонеси и даноци од плати	539,791	328,439
Останати обврски	214,632	197,731
	<u>29,613,878</u>	<u>20,669,494</u>

24. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористување на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоењето на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасно делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурување да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капитална основа, односно дека нивото на техничката и математичката резерва ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на упросечената вредност.

Стратегија на Друштвото при склучувањето на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување.

Друштвото во текот на 2021 и 2020 година изврши реосигурување за полиси кои покриваат ризик смрт со комерцијално име Ризико Кредит со осигурена сума над износот на самопридржај за овој продукт (50,000 евра).

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничката и математичката резерва.

	31 декември 2021	31 декември 2020
Средства		
Депозити во банки	7,500,000	3,000,000
Хартии од вредност издадени од РСМ	8,404,300	3,401,800
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>15,904,300</u>	<u>6,401,800</u>
Резерви		
Резерви за штети	5,142,851	1,212,407
Бруто резерви за преносни премии	4,690,392	3,397,758
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>9,833,243</u>	<u>4,610,165</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>6,071,057</u>	<u>1,791,635</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

24. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

На 31 декември 2021 година депозитите во банки изнесуваат 47.2% (2020: 46.9%), додека пак државните записи и државните обврзници изнесуваат 52.8% (2020: 53.1%) од средствата што ги покриваат техничките резерви.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ја покриваат математичката резерва:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Средства		
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ	4,293,625	1,542,457
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	7,625,552	3,590,219
Аванси	2,055,847	1,313,017
Депозити во банки	203,325,518	235,501,996
Хартии од вредност што ги издадени од РСМ	261,336,406	167,775,690
Вкупно дозволени вложувања на средства	<u>478,636,948</u>	<u>409,723,379</u>
Обврски (Математичка резерва)		
Бруто резерви по договори за осигурување	<u>447,907,102</u>	<u>401,696,303</u>
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>447,907,102</u>	<u>401,696,303</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>30,729,846</u>	<u>8,027,076</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. На 31 декември 2021 година депозитите во банки изнесуваат 42.5% (2020: 57.48%), додека пак државните обврзници изнесуваат 54.6% (2020: 40.95%) од средствата кои ја покриваат математичката резерва.

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да Друштвото управува со капиталот како би се осигурило дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да го одржува капиталот кој во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година
- други потенцијални обврски кои друштвото за осигурување има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2021 година, Друштвото има депозити во 6 банки (2020: 7 банки).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2021 година е како што следи:

	Ознака	Износ
		100
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	195,664,534
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	0
Пренесена нераспределена добивка	I4	0
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	1,024,176
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	19,017,690
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	0
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	0
Субординирани должнички инструменти	II3	0
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	0
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	195,664,534
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	0
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	0
КАПИТАЛ I + II - IV	V	195,664,534

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	55,281,260
Капитал	VI3	195,664,534
Гарантен фонд*	VI4	184,881,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	10,783,534
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	140,383,274

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2020 година е како што следи:

	Ознака	Износ
		100
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	185,400,487
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	0
Пренесена нераспределена добивка	I4	0
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	1,091,670
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	29,214,243
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	
Субординирани должнички инструменти	II3	
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	185,400,487
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	
КАПИТАЛ I + II - IV	V	185,400,487

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	40,110,212
Капитал	VI3	185,400,487
Гарантен фонд*	VI4	185,082,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	318,487
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	145,290,275

Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот. Потребниот гарантен фонд согласно Законот за супервизија на осигурување, треба да изнесува минимум 3,000,000 ЕУР во денарска противвредност. На 31 декември 2021 гарантниот фонд на Друштвото е 184,881,000 денари. Вишокот на капитал над гарантниот фонд на 31 декември 2020 изнесува 10,783,534 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25.УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Во продолжение е пресметката на маргината на солвентност согласно регулативата на АСО:

а) Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот

Пресметката на маргината на солвентност на 31 декември 2021 година е како што следи:

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	448,110,030	
Нето математичка резерва	2	447,966,337	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1.00	0.00
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	17,918,653	0
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	108,397,788	
	ризик од смрт од 3 до 5 години	949,073,433	
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	11,357,703,908	
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	35,605,120	0
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	12,310,158,900	
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0.99	0.00
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	35,303,947	0
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	53,222,600	0

Пресметката на маргината на солвентност на 31 декември 2020 година е како што следи:

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	401,537,655	
Нето математичка резерва	2	401,482,237	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1.00	0.00
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	16,059,289	0
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	23,042,327	
	ризик од смрт од 3 до 5 години	542,894,161	
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	7,318,327,012	
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	22,792,365	0
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	7,831,775,417	
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0.99	0.00
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	22,640,628	0
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	38,699,918	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25.УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

б) Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурување на живот

		Дополнително осигурување	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	11,437,000	7,834,969
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	2,058,660	1,410,294
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	0	0
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ([4]=[2] + [3])	4	2,058,660	1,410,294
Бруто исплатени штети	5	2,680,569	1,283,589
Нето исплатени штети	6	2,680,569	1,283,589
Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал)	7	1.00	1.00
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ([8]=[4]*[7])	8	2,058,660	1,410,294

в) Конечна пресметка на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	55,281,260	40,110,212

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот. Показателот на задолженост На 31 декември 2021 и 2020 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

26.1. Категории на финансиски инструменти

	31 декември 2021	31 декември 2020
Финансиски средства		
По амортизирана набавна вредност		
Пласмани во банки	268,906,868	295,586,696
Дадени заеми	2,055,847	1,313,017
Побарувања за премии	18,148,613	17,979,816
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	1,123,124	263,053
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	268,617,582	170,914,437
Други побарувања	12,645,511	10,592,110
Парични средства	16,112,566	16,407,209
За тргување		
Вложувања во инвестициони фондови	96,968,800	39,425,750
	<u>684,578,911</u>	<u>552,482,088</u>
Финансиски обврски по амортизирана вредност		
Долгорочни позајмици	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	7,356,682	5,100,238
Усогласеност на средствата и обврските	<u>7,356,682</u>	<u>5,100,238</u>

26.2. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

26.3. Управување со кредитен ризик

Изложеност на кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. УНИКА Лајф АД управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот, Уника Лајф АД со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	31 декември 2021	31 декември 2020
Финансиски средства		
Пласмани во банки	268,906,868	295,586,696
Дадени заеми	2,055,847	1,313,017
Побарувања за премии	18,148,613	17,979,816
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	1,123,124	263,053
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	268,617,582	170,914,437
Вложувања во инвестициони фондови	96,968,800	39,425,750
Други побарувања	12,645,511	10,592,110
Парични средства	16,112,566	16,407,209
	<u>684,578,911</u>	<u>552,482,088</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2021 и 2020 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 4.50%% (2020: 5.17%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од животна осигурување, додека 39.28% (2020: 53.50%) се однесуваат на орочени депозити, а 53.40% (2020: 38.07%) се однесуваат на должнички хартии од вредност над една година и вложувања во инвестициони фондови.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2021 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Состојбата на побарувањата од осигуреници на 31 декември 2021 година е како што следи:

	31 декември 2021		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	9,566,041	-	9,566,041
Доспеани и оштетени побарувања	17,628,236	(9,045,664)	8,582,572
	<u>27,194,277</u>	<u>(9,045,664)</u>	<u>18,148,613</u>

Состојбата на побарувањата на 31 декември 2020 година е како што следи:

	31 декември 2020		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	12,580,550	-	12,580,550
Доспеани и оштетени побарувања	8,693,583	(3,294,317)	5,399,266
	<u>21,274,133</u>	<u>(3,294,317)</u>	<u>17,979,816</u>

Во поглед на изложеност на кредитен ризик по географски региони Друштвото е изложено само во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од купувачи

Како што е обелоденето во белешка 3.12.5 во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување изврши измена на класификацијата на ризични категории на побарувањата, според староста на ненаплатените побарувања. Оваа класификација важеше само за годишните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година, додека за 2021 година, класификацијата е во согласност со стариот правилник. Оттаму, презентацијата на старосната структура подолу е извршена со примена на различна класификација на 31 декември 2021 година и 31 декември 2020 година. Старосната структура на побарувања од непосредни работи на осигурување на денот на 31 декември 2021 година е како што следи:

	31 декември 2021
до 30 дена	9,566,041
31-60 дена	3,763,196
61-120 дена	3,859,000
121-270 дена	4,419,883
271-365 дена	1,269,964
над 365 дена	4,316,193
	27,194,277

Старосната структура на побарувања од непосредни работи на осигурување на денот на 31 декември 2020 година е како што следи:

	31 декември 2020
до 90 дена	12,580,550
91-120 дена	1,997,056
121-180 дена	2,669,633
181-330 дена	3,082,176
331-425 дена	861,883
над 425 дена	82,835
	21,274,133

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.4. Управување со ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.4 Управување со ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2021 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	223,166,745	210,568,014	48,004,793	133,708,962	101,770,996	14,682,938	57,579,073	789,481,521
1. Нематеријални средства	002	0	0	1,024,176	0	0	0	0	1,024,176
2. Вложувања	003	176,016,474	210,393,433	41,795,552	117,811,778	88,505,889		20,223,460	654,746,586
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	202,967	0	0	0	0	0	0	202,967
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	174,581	2,122,963	15,897,184	13,265,107	14,682,938	37,355,613	83,498,386
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,045	0	0	0	0	0	0	2,045
6. Побарувања	007	30,832,693	0	0	0	0	0	0	30,832,693
7. Останати средства	008	16,112,566	0	3,062,102	0	0	0	0	19,174,668
8. Активни временски разграничувања	009	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Вкупно обврски	010	76,357,326	25,590,042	35,124,726	105,881,267	115,116,833	122,772,439	308,638,888	789,481,521
1. Капитал и резерви	011	0	0	0	0	0	0	218,425,945	218,425,945
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	47,414,596	25,361,763	33,001,763	89,935,337	101,851,726	107,940,838	52,437,289	457,943,312
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	174,581	2,122,963	15,897,184	13,265,107	14,682,938	37,355,613	83,498,386
5. Останати резерви	015	0	53,698	0	48,746	0	148,663	420,041	671,148
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,702,240	0	0	0	0	0	0	1,702,240
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	27,240,490	0	0	0	0	0	0	27,240,490
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика - неусогласена рочна структура	020	146,809,419	184,977,972	12,880,067	27,827,695	-13,345,837	-108,089,501	-251,059,815	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.4 Управување со ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2020 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	95,885,508	78,970,121	208,891,129	93,809,651	35,786,420	5,948,348	138,641,553	657,932,730
1. Нематеријални средства	002	0	0	1,091,670	0	0	0	0	1,091,670
2. Вложувања	003	50,265,389	78,914,417	206,267,973	88,399,082	29,631,019	0	122,482,457	575,960,337
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	59,275	0	0	0	0	0	0	59,275
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	55,704	50,508	5,410,569	6,155,401	5,948,348	16,159,096	33,779,626
5. Одложени и тековни даночни средства	006	756,916	0	0	0	0	0	0	756,916
6. Побарувања	007	28,396,719	0	0	0	0	0	0	28,396,719
7. Останати средства	008	16,407,209	0	1,480,978	0	0	0	0	17,888,187
8. Активни временски разграничувања	009	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Вкупно обврски	010	59,398,893	26,457,996	25,778,157	83,159,677	80,606,767	120,509,155	262,022,084	657,932,730
1. Капитал и резерви	011	0	0	0	0	0	0	196,688,710	196,688,710
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	38,810,306	26,402,292	25,727,649	77,704,922	74,451,366	114,462,569	48,806,638	406,365,743
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	55,704	50,508	5,410,569	6,155,401	5,948,348	16,159,096	33,779,626
5. Останати резерви	015	0	0	0	44,186	0	98,238	367,640	510,064
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,637,118	0	0	0	0	0	0	1,637,118
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	18,951,469	0	0	0	0	0	0	18,951,469
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика - неусогласена рочна структура	020	36,486,615	52,512,125	183,112,972	10,649,974	-44,820,347	-114,560,807	-123,380,531	0

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.4. Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

26.5. Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута.

За годината што завршува на 31 декември 2021 година изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА
1	2	3	4
I. Вкупно средства	001	358,490,069	430,991,452
1. Нематеријални средства	002	1,024,176	
2. Вложувања	003	250,227,080	404,519,506
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	0	202,967
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	83,498,386	0
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,045	0
6. Побарувања	007	5,893,880	24,938,813
7. Останати средства	008	17,844,502	1,330,166
8. Активни временски разграничувања	009	0	0
II. Вкупно обврски	010	122,794,147	666,687,374
1. Капитал и резерви	011	0	218,425,945
2. Субординирани обврски	012	0	0
3. Бруто технички резерви	013	9,833,243	448,110,069
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	83,498,386	0
5. Останати резерви	015	671,148	
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,702,240	
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	0	
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	27,089,130	151,360
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	235,695,922	-235,695,922

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.6. Управување со девизен ризик

За годината што завршува на 31 декември 2010 година изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	ВКУПНО
1	3	4	8
I. Вкупно средства	321,541,081	336,391,649	657,932,730
1. Нематеријални средства	1,091,670	0	1,091,670
2. Вложувања	262,632,471	313,327,866	575,960,337
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	0	59,275	59,275
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	33,779,626	0	33,779,626
5. Одложени и тековни даночни средства	756,916	0	756,916
6. Побарувања	6,399,187	21,997,532	28,396,719
7. Останати средства	16,881,211	1,006,976	17,888,187
8. Активни временски разграничувања	0	0	0
II. Вкупно обврски	59,372,448	598,560,282	657,932,730
1. Капитал и резерви	0	196,688,710	196,688,710
2. Субординирани обврски	0	0	0
3. Бруто технички резерви	4,610,165	401,755,578	406,365,743
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	33,779,626	0	33,779,626
5. Останати резерви	510,064	0	510,064
6. Одложени и тековни даночни обврски	1,637,118	0	1,637,118
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	18,835,475	115,994	18,951,469
III. Разлика - неусогласена валутна структура	262,168,633	-262,168,633	0

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Година што завршува на 31 декември 2021		Година што завршува на 31 декември 2020	
	Зголемување од 1%	Намалување од 1%	Зголемување од 1%	Намалување од 1%
Добивка (Загуба) за годината	2,356,959	(2,356,959)	2,621,686	(2,621,686)

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.7. Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	31 декември 2021	31 декември 2020
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Побарувања за премии	18,148,613	17,979,816
Други побарувања	12,645,511	10,592,110
Вложувања во инвестициони фондови	96,968,800	39,425,750
Парични средства	31,688	8,987
	<u>127,794,612</u>	<u>68,006,663</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Пласмани во банки	268,906,868	295,586,696
Дадени заеми	2,055,847	1,313,017
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	1,123,124	263,053
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	268,617,582	170,914,437
Парични средства	16,080,878	16,398,222
	<u>556,784,299</u>	<u>484,475,425</u>
	<u>684,578,911</u>	<u>552,482,088</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	7,356,682	5,100,238
	<u>7,356,682</u>	<u>5,100,238</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.7. Управување со каматниот ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 1 процентни поен, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 1 процентен поен, а сите други варијабли непроменети, загубата на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2021 година би била повисока, односно пониска, за 160,809 денари (2020: 163,982 денари)

26.8. Објективна вредност на финансиските инструменти

Друштвото располага со финансиски средства и обврски, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по договорни услови. Утврдувањето на објективната вредност се базира на пазарните вредности на средствата и обврските кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна вредност.

Друштвото ги класификува финансиските средства и обврски согласно хиерархијата за техники на вреднување и информациите дали потребните инпути за вреднување се јавно достапни или не, согласно која постојат три нивоа на хиерархија на објективна вредност и тоа:

- Ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар. Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 1.
- Ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари (влезните информации може директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активните пазари, како на пр.: котираните цени на активен пазар за слични финансиски инструменти, или сите значајни влезни информации во моделот за одредување на објективната вредност може да се потврдат и да се следат на активниот пазар). Инвестиционите фондови се класификувани во ниво 2.
- Ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активни пазари, односно врз основа на техники за вреднување во кои најголемо учество имаат информациите за ризиците на финансиските инструменти коишто не можат да се следат и да се потврдат на активни пазари.

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2021 и 2020 година:

	31 декември 2021		31 декември 2020	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Пласмани во банки	268,906,868	268,906,868	295,586,696	295,586,696
Дадени заеми	2,055,847	2,055,847	1,313,017	1,313,017
Побарувања за премии	18,148,613	18,148,613	17,979,816	17,979,816
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	1,123,124	1,123,124	263,053	263,053
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	268,617,582	268,617,582	170,914,437	170,914,437
Други побарувања	96,968,800	96,968,800	39,425,750	39,425,750

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Вложувања во инвестициони фондови	12,645,511	12,645,511	10,592,110	10,592,110
Парични средства	16,112,566	16,112,566	16,407,209	16,407,209
	<u>684,578,911</u>	<u>684,578,911</u>	<u>552,482,088</u>	<u>552,482,088</u>
Финансиски обврски				
Долгорочни позајмици	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	7,356,682	7,356,682	5,100,238	5,100,238
	<u>7,356,682</u>	<u>7,356,682</u>	<u>5,100,238</u>	<u>5,100,238</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, освен кај вложувањата во инвестициски фондови, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови, и ги класификуваше во ниво 3. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на направената анализа, не се идентификувани значајни отстапувања на објективната вредност од евидентираната вредност на финансиските средства и обврски.

Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата и обврските не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

Објективната вредност и сметководствената вредност на Должнички хартии од вредност е иста од причина што истите ги чуваме до доспевање при што ги вреднуваме по набавна вредност и се амортизираат до достасување

На датумот на билансот на состојба Друштвото ги класификува уделите во инвестициски фондови во ниво 2. Нивната објективна вредност се одредува според вредноста на нето имотот по удел на фондовите датумот на известување..

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана е матично друштво на Друштвото, а крајно матично друштво е **UNIQA Versicherungen AG**.

	31 декември 2021	31 декември 2020
Побарувања		
Уника Австрија	196,946	213,776
Уника АД Скопје	212,924	1,213,155
	<u>212,924</u>	<u>1,213,155</u>
Обврски		
Сигал Уника Груп Тирана	151,360	115,994
	<u>151,360</u>	<u>115,994</u>
Приходи		
Уника Австрија	-	213,776
Уника АД Скопје	2,806,983	1,560,873
	<u>2,806,983</u>	<u>1,774,649</u>
Расходи		
Уника Австрија	614,082	438,239
Сигал Уника Груп Тирана	274,974	944,554
Уника АД Скопје	143,198	64,979
	<u>1,032,254</u>	<u>1,447,772</u>

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Краткорочни користи за вработените	3,876,450	3,692,757
	<u>3,876,450</u>	<u>3,692,757</u>

28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2021 година, не се покренати судски спорови против Друштвото. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови на Друштвото кои би можеле да се појават во иднина.

Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2017 до 2021 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Друштвото има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2021 и 2020 година најдоцна до 30 септември 2022 и 2021 година соодветно. Извештајот за трансферни цени за 2020 година е изготвен во септември 2021 година. До датумот на овој извештај, Друштвото нема изготвено извештај за трансферни цени за 2022 година. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

29. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2021 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничките и математичката резерва и покривање на капиталот во целост.

30. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември 2021 и 2020 година, се следните:

	31 декември 2021	31 декември 2020
ЕУР	61.6270	61.6940

5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ

Компанијата располага со два главни интерни системи, Финансово работење и ОСИС. И двата система се изработени од програмерската кука УЛТРА.

За подготовка и продажба на другите видови на полиси зработен е WEB интерфејс со кои се пристапува до ОСИС програмата од сите канцеларии низ државата. Во одделни канцеларии каде има потреба за пристап и до други податоци од ОСИС програмата овозможена е VPN (виртуелна приватна мрежа) конекција од канцелариите до локалната мрежа во главната канцеларија.

Податоците од системот се чуваат на 3 локации со развиен систем за автоматско креирање на резервни копии и тоа активна и пасивна копија, покрај работната верзија верзија на податоците.

Се разбира системите се постојано во процес на развој и ги пратат најновите законски и подзаконски регулативи како и упатствата на Агенцијата за Супервизија во Осигурувањето (АСО). Истото така според договорот со УЛТРА се вршат дополнувања во однос на ново генерирани извештаи во електронска или печатена форма за различни потреби и институции.

Мрежната околина е заштитена со Firewall и рутер кои овозможуваат конекции кон интернет и кон внатре. Пристапот се верифицира преку доменски контролер и VPN сервер а истите овозможуваат и failover преку двата линка со кои UNIQA е поврзана со два различни интернет провајдери.

Со цел постигнување на оперативна стабилност на ИТ системите, понатамошно дигитализирање на процесите за работа со крајна цел збогатување на палетата на услугите кон клиентите главните насоки на работа и развој на ИТ секторот во рамките на Уника а.д. Скопје ќе бидат:

1. Во хардверскиот дел :
 - Редовно сервисирање и понатамошна модернизација на серверската и складишната (сториџ) инфраструктура како во примарната локација во Скопје така и во ДР локацијата во Струмица.
 - Инсталирање и работа со дополнителни ИТ административни алатки односно апликација за лог менаџмент на системите во двете локации.
2. Во софтверскиот дел :
 - Изработка и воведување на главната апликација за работа (core business – desktop application) - ОСИС нов модул за пресметка на ризик при превземање во осигурување за доброволните осигурувања.
 - Изработка и воведување во помошната апликација за работа OSIS-web на нови осигурителни продукти но и сервиси за електронско плаќање преку платежни карти или мобилна телефонија.
 - Изработка и воведување на ЦРМ апликација преку која од страната на вработените на Уника ќе се следи и управува работата со клиенти во повеќе нивоа.
 - Изработка и воведување на интерен портал за вработените и агентите на Уника со кој ќе подобри внатрешната комуникацијата и синхронизација во сите нивоа.
 - Изработка и воведување на портал кон клиентите на Уника преку кој тие ќе можат да ги следат, наредуваат и наплатуваат услугите на Уника брзо и ефикасно.
 - Изработка и воведување на мобилна апликација (Android/iOS) преку која клиентите ќе бидат информирани за услугите на Уника но и за други помошни услуги .
 - Изработка на модул за УНИК Линк производите

Во аспект на безбедност при работа особено со web апликациите и порталите ќе се примени на воведување на сервески сертификати (SSL) сертификати но за одредени услуги и на кориснички сертификати

6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ


Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје воспоставува двостепен систем на управување Управен и Надзорен одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето.

Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение согласно Законот за супервизија на осигурувањето со 4 годишен мандат со право на повторен избор.

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот одбор кој брои 4 члена со 3 годишен мандат.

Во Друштвото како самостојна и независна единица функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските измени извештај за своето работење дава на Надзорниот одбор на Друштвото.

Овластен внатрешен ревизор на Друштвот е Г-дин Дејан Георгијев



* Седиштето на дирекцијата на Друштвото се наоѓа на следнава адреса:

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д. - Скопје
Бул. Илинден бр.1, општина Центар,
1000 Скопје

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Членови на УО УНИКА ЛАЈФ:

1. Претседател: **Александра Шкемби Антоуска**
2. Член: **Аднан Емровски**
3. Член: **Агрон Таири**

Со одлука на Надзорен Одбор 0203-40 од 18.11.2021 е прифатена оставката на г-дин Емил Кратовалиев од функцијата член на Управен одбор на УНИКА Лајф АД Скопје и нагово место со одлука бр.0203-41 од 18.11.2021 е именуван г-дин Аднан Емровски.

Агенцијата за Супервизија на осигурување на 18.01.2022 донесе решение бр.14-2-12 со кое издаде согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на г-дин Аднан Емровски

Членови на НО на УНИКА ЛАЈФ:

1. Претседател: **Авни Понари**
2. Член: **Елвис Понари**
3. Член/Независен: **Едвин Хоџај**
4. Член: **Гералд Мулер**

Во текот на 2020 година, Управниот Одбор на Друштвото има одржано 51 состаноци. Исто така, Надзорниот Одбор во 2020 година има одржано 10 состаноци на кои има одлучувано по однос на прашањата кои спаѓаат во негова надлежност согласно член 373 од Законот за трговски друштва, како и согласно член 29 и 30 од Законот за супервизија на осигурување.

Управниот Одбор на Друштвото во текот на 2021 година има свикано едно Собрание на Акционери.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Република Македонија на членовите на Управниот Одбор и Надзорниот одбор на Друштвото се како што следи:

- Приходи на Управниот одбор на Друштвото по основ плата

Рб.	Членови на Управен Одбор	Бруто Плата за 2021 година
1	Александра Шкемби Антовска	1.835.068 МКД
2	Аднан Емровски	191.529 МКД
3	Агрон Таири	887.159 МКД

Сите горенаведени членови на Управниот Одбор на Друштвото се во редовен работен однос во Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на 31.12.2020.

- Дополнителни примања и надосместоци на трошоците од рабoетн однос на членовите на Управниот Одбор

Рб.	Членови на Управен Одбор	Регрес за годишен одмор бруто износ
1	Александра Шкемби Антовска	13.333 МКД
2	Аднан Емровски	13.333 МКД
3	Агрон Таири	13.333 МКД

- Други приходи на членовите на Управниот Одбор од Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје се:

Рб.	Членови на Управен Одбор	Други примања бруто износ
1	Александра Шкемби Антовска	86.688 МКД
2	Аднан Емровски	3.333 МКД
3	Агрон Таири	52.274 МКД

Членовите на Надзорниот Одбор на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје немаат примања по основ на паушал или други основи од Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје.

Овластен Ревизор

Согласно членовите 385,478 и 479 од Законот за трговски друштва, акционерите на Друштвото за осигурување УНИКА Лајф а.д. Скопје на Годишното собрание на акционери одржано на ден 23.06.2021 година, донесе одлука бр.2021-0201-06 од 23.06.2021 година, со која го именуваше Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје за овластен ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година.

Согласно член 129 од Законот за супервизија на осигурување, Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје до Агенцијата за супервизија на осигурување поднесе барање бр.14-2-313 од 23.07.2021 за добивање на согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година. Во прилог на барањето Друштвото ги достави сите потребни документи предвидени во член 6 став 3 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија во осигурување.

Постапувајќи согласно член 202 и член 222 став 3, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување и член 6 став 4 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, Агенцијата за супервизија го разгледа барањето и поднесената документација при што утврди дека кон барањето е приложена комплетната документација со која се докажува дека се исполнети условите од член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување при што донесе одлука од 21.07.2021 година каде дава согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје за 2021 година.

Контакт:

Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје,

ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје

Ул. Св. Кирил и Методиј 526/1-20 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

ЕМБС: 5753368

ЕДБ: 4030003475973

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

7. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2021

Друштво за осигурување УНИКА А.Д Скопје брои 21 вработени лица, меѓу кои доминираат лицата со ВСС.

Број на вработени по кадровска структура (состојба на последниот ден од Периодот)							Просечен број на вработени (на база на сатнина)	Број на вработени во:	
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
ДР	МР	ВСС	ВШС	ССС	НСС	Вкупно		прием во осигурување	ликвидација и проценка на штети
0	1	17	0	3	0	21	21	1	1

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф А.Д Скопје, работите од својот делокруг во областа на продажба ги остварува преку лиценцирани застапници во осигурување, осигурителни брокерски друштва и друштва а застапување во осигурување.

Во прилог се прикажани регистри со подетални информации за секој продажен канал.

- Регистар на застапници во осигурување

РБ	Застапници во осигурување	Телефон	Број на решение	Класа на осигурување	30-0630	26.08.2020
1	ВИГАН БЕЦЕТИ ул.Бр.Миладинови 149, Тетово	02/3288 820	09-1167/2 од 28.05.2012	19, 1	30-0630	26.08.2020
2	КЕМА Л СА ДИКИ ул.101, с.Палатица, Тетово	02/3288 820	_____ од 25.01.2013	19, 1	30-0616	26.08.2020
3	АГОН БАФТИЛАРИ ул. 103 бр. Тетово	02/3288 820	19-3-1128 од 19.12.2019	19.122.021	/	
4	НИКОЛИНА РА ЛЕВСКИ ул.И.Милутиновиќ бр.86/7, Битола	02/3288 820	07-3-23 од 22.01.2013	19,1,2	30-0587	
5	ЕЛИЗАБЕТА ТОДОРОВСКА ул.Кочо Чолаков бр. 6, Битола	02/3288 820	УП 19-3-90 од 28.03.2017	192.012	30-0096	
6	ЈОВАН КИТАНОВСКИ ул.Арон Ароести бр. 34, Битола	02/3288 820	_____ од 13.12.2013	19,1,2	30-0584	
7	БИЛЈАНА ЈАНКУЛОВСКА ул.Прилепка 17/21, Битола	02/3288 820	УП 19-3-31 од 22.04.2014	192.012	30-0604	03.06.2021
8	БИЛЈАНА ТЕМЕЛКОВСКА Ул.Ген.В.Карангелески Бр.1/1-13 Битола	02/3288 820	УП 07-3-1179 од 09.10.2014	19,1,2	30-1017	
9	ИЛИЈА ПЕТКОВСКИ	02/3288 820	УП 19-3-10 од 26.03.2015	19,1,2	30-1109	
10	А ЛЕКСАНДРА МИЦЕВА	02/3288 820	УП -19-3-486 од 10.04.2019	19, 20, 21, 1, 2		
11	БИДЕ АМБАРИ ул.Един Папранику бр. 40 Дебар	02/3288 820	09-1779/1 од 01.10.2012	19,1,2	30-0581	
12	ХРИСТИНА АПОСТОЛОСКА ул.Боро Менков бр.3/6-8, Скопје	02/3288 820	УП 07-3-1111 од 31.12.2013	19,1,2	30-0768	13.09.2017
13	МИМОЗА БОЖИНОСКА ул.С.Ковачевиќ бр.99 2/24, Скопје	02/3288 820	УП 19-3-305 од 13.12.2017	19.122.021	30-0777	
14	А ЛЕКСАНДАР АНТОВСКИ ул. Неврокопска бр.7, Скопје	02/3288 820	УП 07-3-3 од 14.01.2014	19.122.021	30-0774	
15	ЗЛАТКО ЛАЗАРОВСКИ ул. Сава Ковачевиќ бр.6, Скопје	02/3288 820	09-1491/2 од 20.07.2012	19,1,2	30-0592	
16	ИВАН ПЕТРОВ ул. Вуковарска бр.11-1/21, Скопје	02/3288 820	УП 19-3-75 од 29.03.2017	192.012	30-0626	
17	НА ДА КОСТОВСКА Ул.М.Горки БР.11/1-14, Скопје	02/3288 820	УП -07-3-1435 од 29.10.2014	19,1,2	30-1028	
18	А ЛЕКСАНДАР ПЕТРУШЕВСКИ Ул.6 бр.52, с.Бардовци, Скопје	02/3288 820	УП -07-3-1490 од 09.12.2014	19,1,2	30-1058	26.08.2020
19	АЛЕКСАНДАР ДАМЈАНОВСКИ Ул.Банско бр.7, Скопје	02/3288 820	УП-19-3-716 од 06.11.2015	19,1,2	30-1187	
20	КАТЕРИНА ПРЕНКОВА	02/3288 820	УП - 07-4-995 од 09.03.2015	19,1,2	30-1099	
21	ВАСКО КОКА ЛАНОВ	02/3288 820	УП 19-3-19 од 16.02.2017	19,20,1, 2	30-0818	
22	ДЕЈАН АРСОВ ул. Шекспирова бр.5/1-7, Скопје	02/3288 820	УП 19-3-281 од 26.10.2017	19,20,21,1, 2	30-0765	
23	МАРТИН БОШКОСКИ	02/3288 820	УП 19-3-299 од 07.12.2017	19.202.112	/	
24	ЉУБИША СТОШИЌ	02/3288 820	УП 19-3-280 од 26.10.2017	19.202.112	/	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25	МАРТИН СПАСОВСКИ	02/3288 820		19, 1, 2	30-0560	
26	КРИСТИЈАН ВУРМО	02/3288 820	УП 18-3-70 од 11.02.2020	19.122.021	/	
27	АРБЕН КА ДРИА ул.Беличица бр.8, Гостивар	02/3288 820	09-982/4 од 28.05.2012	19, 1	30-0646	
28	ЕРЗАНА МУСТАФА ул.Г.Гавриловски бр.10, Гостивар	02/3288 820	УП 07-3-242 од ден 17.04.2013	19,1,2	30-0701	26.08.2020
29	ФАТОН ИДРИЗИ с.Градец, Гостивар	02/3288 820	07-3-109 од 05.02.2013	19,1,2	30-0633	
30	ЛАВДРИМ ВЕЛИУ	02/3288 820	УП 14-3-278 од 09.06.2021 година	19.122.021		
31	ЈЕТЛУМ ФЕЈСКО ул.7ма А лбанска бриг. бб, Дебар	02/3288 820	09-1169/2 од 28.05.2012	19, 1	30-0614	26.08.2020
32	АРБЕН ПИПЕРКУ ул.Атанасие Илиќ бб, Дебар	02/3288 820	УП 19-3-75 од 31.05.2012	192.012	30-0621	
33	МАРИЈА ЗАХАРИЕВА ул.Киро Крстев 57, Кавадарци	02/3288 820	09-1345/2 од 26.06.2012	19,1,2	30-0629	
34	КОЦЕ КОСТА ДИНОВ ул.Горче Петров бр.14, Кавадарци	02/3288 820	УП 19-3-17 од 28.05.2012	19, 20, 1, 2	30-0593	
35	ЌИРО ЈОВКОВ	02/3288 820	од 28.05.2015	19,1,2	30-1083	
36	СТАНОЈКО ДОДЕВСКИ с.Конопица, Крива Паланка	02/3288 820	УП 19-3-22 од 13.12.2013	19, 20, 1, 2	30-0600	
37	ЕЛЕНА ТРАЈКОСКА ул.Дане Коњарец бр.25, Прилеп	02/3288 820	09-2153/2 од 06.12.2012	19,1,2	30-0590	
38	ВАСО ПЕТРОВ ул.М.Малиминов бр.4, Неготино	02/3288 820	УП 19-3-75 од 29.03.2017	192.012	30-0626	
39	КЛИМЕ СТОЈАНОВСКИ с.Трпејца	02/3288 820	09-1479/2 од 18.07.2012	19,1,2	30-0586	
40	КАТЕРИНА СТОЈАНОВСКА ул.Лазо Трповски бр.66, Охрид	02/3288 820	09-1383/2 од 20.07.2012	19,1,2	30-0625	26.08.2020
41	ЕРДИН ДА ЛИП ул.Абас Емин бр.61, Охрид	02/3288 820	07-3-32 од 24.01.2013	19,1,2	30-0405	
42	БИЉАНА ИЛЧЕСКА ПАУНОВСКА ул.Галичица бр.37, Охрид	02/3288 820	УП 19-3-304 од 13.12.2017	19, 1, 2, 20, 21	30-0778	
43	РУМЕН АТАНАСОВСКИ ул. Даме Груев бр.39, Охрид	02/3288 820	УП 07-3-6 од 15.01.2014	19,1,2	30-0780	28.05.2019
44	ЕЛЕНА НИКОЛОВСКА ул. Карпош Војвода бр.10/1-1, Велес	02/3288 820	УП 07-3-9 од 13.01.2014	19,1,2	30-0773	26.08.2020
45	НАУМ КАЛАЧОВСКИ	02/3288 820	/	192.012	30 – 1376	02.01.2018
46	МЕНЧЕ КОЦЕВА ул.Народен Фронт бр.2/9, Велес	02/3288 820	УП 19-3-1013 од 07.11.2019	19, 20, 21, 1, 2	30-0776	
47	МАРИНЕЛА БОШКОСКИ ул.8ми Март бр.14/15, Велес	02/3288 820	УП 07-3-2 од 14.01.2014 престанок на ден 03.01.2016	19,1,2	неактивен	03.01.2016
48	ИВАНА КОЦЕВА ул.Крале Марко бр.113, Велес	02/3288 820	_____ од 22.01.2013	19,1,2	30-0615	
49	БИЉАНА ПЕТРОВИЌ ул. Жртви на фашиз.бр.38-8, Струмица	02/3288 820	/	19,1,2	30-0778	
50	ЉУПЧО РУСЕВ ул.Стив Наумов 27, Струмица	02/3288 820	07-3-1120 од 22.09.2014	19,1,2	30-1010	26.08.2020
51	ВАНГЕЛИЦА ВЕСЕВА	02/3288 820	од 15.10.2015	19,1,2	30-1109	
52	СТЕФАНИЈА МАНАСИЕВСКИ	02/3288 820	од 22.10.2015	19,1,2	30-0903	
53	АНТОНИО ИВАНОВ	02/3288 820	УП-19-3-21 од 16.02.2017	19,1,20	30-1120	
54	УРИМ ДАНИ ул.Мислешевски П. 235, Струга	02/3288 820	07-3-62 од 30.01.2013	19,1,2	30-0698	
55	ДАНИЕЛА НАКОВСКА ул.25ти Мај бр. 45, Свети Николе	02/3288 820	УП 07-3-76 од 22.01.2014	19,1,2	30-0420	24.10.2019
56	ВЕСНА КАРАКАШОВСКА	02/3288 820	УП 19-3-16 од 22.07.2015	19, 20, 1, 2	30-1184	
57	БАРИЈЕ МИСИНИ	02/3288 820	од 29.01.2015	19,1,2	30-10-72	
58	МИТКО ЃАВАТА ЛИЕВ	02/3288 820	/	19, 20, 1, 2	30- 0628	
59	ИЛИР МЕХМЕТИ	02/3288 820	УП 19-3-568 од 23.08.2018 година	19, 20, 1, 2	/	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Регистар на Друштва за застапување во осигурување

Друштво за застапување во осигурување (назив и седиште)	Овластено лице (негов рбс)	Лиценца за вршење работи на застапување во осигурување	РБС	Телефонски број/телефакс	Електронска адреса	Веб страна	Датум на престанок со вршење работи на застапување во осигурување
Друштво за застапување во осигурување ЛАЈОН ИНС АД Скопје бул. Авној бр. 20/2-23, Скопје	Игор Георгиевски	09-3873/4 од 28.12.2011 год	Д3005	02/2454 004 071/441 555	contact@lionins.mk igor.georgievski@lionins.mk	www.lionins.mk	
Друштво за застапување во осигурување ФОРТИС ПРО АД Скопје, ул. 11ти Октомври бр. 1А, Скопје	Стефан Каранфиловиќ	09-1256/7 од 08.08.2012 год	Д3007	02/6148 547	s.karanfilovic@fortisbroker.mk	www.fortispro.mk	
Друштво за застапување во осигурување ЛАЈФ ВИЗИОН АД Скопје, ул. 50та Дивизија бр. 36, Скопје	Дамјан Дамјановски 30-0846	07-1-858 од 12.06.2014 год	Д3011	02/3225-500 070/355-131	damjan.damjanovskiv@lifevision.mk	www.lifevision.mk	
Друштво за застапување во осигурување РЕА ИНШУРЕНС АД Скопје ул. Максумт Садик бр. 11, Скопје	Арбен Шабани со 30-0580	09-1389/2 од 24.08.2012 год	Д3008	02/2612 647 078/333-215	reinsurancegroup@gmail.com	www.reinsurancegroup.mk	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Регистар на Осигурително Брокерски Друштва

Осигурително Брокерски Друштво (назив и седиште)	Овластено лице (негов рбс)	Лиценца за вршење осигурителни брокерски работи	РБС	Службен телефонски број	Електронска адреса	Веб-страница на друштвото	Датум на престанок со вршење осигурително брокерски работи
Осигурително брокерско друштво ВФП А Д Скопје ул. Загребска бр. 28Б локал 19, Скопје	Блаже Петрески со ОБ-0026	11-23524/2 од 19.09.2006	ОБ05	02/3298 356 3298 472/355	wvpkopje@wvp.mk	www.wvp.mk	/
Осигурително брокерско друштво Мобилити А Д Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54/3, Скопје	Димитар Миновски	12-6568/7 од 15.04.2008	ОБ06	02/3181 400 факс. 3181 409	contact@mobilitybroker.com.mk	www.mobilitybroker.com.mk	/
Осигурително брокерско друштво ВИАСС А Д Скопје ул. Даме Груев бр. 14 ДПЦ Паломе Бјанка л.9, Скопје	Фарук Абедини со ОБ-0004	12-457/3 од 31.03.2008	ОБ03	02/3133 461 02/3220 832	wiass@t-home.mk	www.wiass.mk	14.05.2018
Осигурително брокерско друштво АМ Брокер А Д Скопје ул. 16та Македнска Бригада бр. 2, Скопје	Елена Тодорова со ОБ-0040	УП 07-1-1011 од 26.12.2013	ОБ26	/	zv@automakedonija.com.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво СН Осигурителен брокер А Д Битола, ул. Д.Илиевски Мурато бр. 5, Битола	Христо Кондовски со ОБ-0349	УП 07-1-1011 од 26.12.2013	ОБ29	/	-	/	/
Осигурително брокерско друштво САФЕ ИНВЕСТ А Д Скопје, бул. Партизански одреди бр. 42А/4, Скопје	Катерина Јовановска со ОБ-0320 Јовица Јовановски со ОБ-0310	УП 07-1365 од 11.07.2013	ОБ23	02/3109 168	katerina.jovanoska@safe-invest.com	www.safe-invest.com.mk	03.03.2020
Осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР А Д Скопје, ул. Никола Русински бр. 3А/1-13, Скопје	Горјан Трајковски Робертина Ивановска	УП 07-2-1438 од 28.11.2014	ОБ30	/	robertina.ivanovska@maktrendbroker.mk	www.maktrendbroker.mk	/
Осигурително брокерско друштво ЦЕРТУС А Д Скопје, ул. Васил Горгов бр.21/1, Скопје	Горан Стојковиќ Трајче Митровски	09-656/2 од 18.04.2012	ОБ19	02 3256-391, 3256-392	info@certus.mk	www.certus.mk	/
Осигурително брокерско друштво Наше Осигурување А Д Кочани ул. Димитар Влахов бр.3, Кочани	Верица Ѓоргиевска со ОБ-0061	12-23704/2 од 27.07.2009	ОБ08	03/3270 221	info@naseosiguruvanje.com.mk	www.naseosiguruvanje.com.mk	/
Осигурително брокерско друштво К МК Брокер А Д Скопје ул. Народен Фронт бр. 19А, кат 1-локал 44/ТЦ, Беверли Хилс, Скопје	Атанас Стојковски со ОБ-0324	09-102/2 од 26.02.2010	ОБ13	02/3217 568	info@kmbroker.mk	www.kmbroker.mk	11.03.2019
Осигурително брокерско друштво ЕОС Брокер А Д Скопје, ул. Перо Наков бр.25, Гази Баба, Скопје	Оливера Радическа	УП 19-1-37 од 01.04.2016	/	/	radiceska@elektr-oelement.com.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво Мега Брокер А Д Скопје, ул. Кеј 13ти Ноември зграда 3/18	Горан Василевски	/	/	02/3116 001	info@mbroker.com.mk	www.megabroker.com.mk	/
Осигурително брокерско друштво Ризико Осигурување А Д Скопје	Борис Спасовски со ОБ-0476 и Петар Стојановски со ОБ-0477	УП 19-1-136 од 19.6.2017	ОБ36	/	office@riziko.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво ВИН БРОКЕР А Д Скопје, ул. Франклин Рузвелт бр. 35, Скопје	Горан Дамчески со ОБ-0495 и Игор Дамчески со ОБ-0494	УП 19-1-258 од 10.10.2017	ОБ-0494	02/ 3099 999	/	www.winbroker.mk	/
Осигурително брокерско друштво Нов Осигурителен Брокер А Д Скопје Ул. Коле Неделковски бр. 12А-1, Скопје,	Велко Николовски со ОБ-0201 и Деница Мишевска со ОБ-0079	09-1073/5 од 06.07.2012	ОБ20	02/3299 929	nob@nob.com.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво БРОЛИНС А Д Скопје ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 31/1-5, Скопје	Лолита Младеновска со ОБ-0537	УП 19-1-904 од 27.12.2018	ОБ38	/	office@brolins.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС А Д Скопје, ул. Благој Давков бр.16/1-1, Скопје	/	УП 19-1-536 од 07.06.2019	/	/	smartmoneymk@gmail.com	/	/
Осигурително брокерско друштво Еуромак Брокер А Д Скопје бул. Свети Климент Охридски бр. 52, Скопје	Драган Лазаревски со ОБ-0002	УП-12-50972/3-07 од 24.03.2008	ОБ02	02/3232-951 02/3231-252	euromak@euromak.com.mk	www.euromak.com.mk	/

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурително брокерско друштво ОМА ДА ОСИГУРУВАЊЕ А Д Скопје, ул. 852 бр. 62, Скопје	/	УП1 18-1-465 од 10.06.2020 година	/	/	/	/	
Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ А Д Струмица, ул. Маршал Тито бр.4-1, Струмица	/	УП1 19-1-639 од 27.08.2019 год	/	/	/	http://ibisins.mk/	
Осигурително брокерско друштво МАКОАС БРОКЕР А Д СТРУМИЦА, ул. Јанко Цветинов број 43, Струмица	ОБ40	УП1 19-1-93 од 25.02.2019	ОБ40	389 71 271 190	Ivanov_aleksandra@hotmail.com	https://makoas.mk/	
Акционерско осигурително брокерско друштво А-тим Скопје	Сузана Грачанин	12-2677/7 од 10.03.2009	ОБ11	02/2465 170	/	www.odbatim.com.mk	
Осигурително брокерско друштво ИН Брокер А Д Скопје ул. Т.Гологанов бр. 58/ ДПЦ Унија-кат 3, Скопје	/	11-43442/2 од 03.12.2007	ОБ04	02/3215 303	info@inbroker.com.mk	www.inbroker.com.mk	
Осигурително брокерско друштво Делта Инс Брокер А Д Скопје ул. Максим Горки бр. 16/3 бр. 11/1-4, Скопје	Елизабета Тасевска	12-5156/4 од 06.04.2009	ОБ10	02/3208-222	jbiljanadeltains@gmail.com	www.deltains.com.mk	

- Регистар на банки

Регистар на банки	ЕМБ	Број на решение	Класи на осигурување	Службен телефонски број / Телефакс	Електронска адреса	Веб страна
Стопанска Банка АД Скопје адреса 11 Октомври Скопје	4065549	УП1-19-2-352 од 18.05.2018 година,	1,2,19,20,21	(0)2 3295-295, (0) 2 3114 - 503	kontaktcentar@stb.com.mk	stb.com.mk

- ПРОДАЖНА МРЕЖА

Деловната мрежа на Друштвото се состои од следниве деловни единици:

Реден број	Назив на подружница	Адреса	Град
1	Друштво за ж ивотно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д. Скопје-подружница а Струмица	У л. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Бр.124 СТРУМИЦА	Струмица
2	Друштво за ж ивотно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д. Скопје -Подружница Охрид	У л. БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА Бр.50/4-3 ОХРИД	Охрид
3	Друштво за ж ивотно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д. Скопје -Подружница Кавадарци	У л. ПЛОШТАД МАРШАЛ ТИТО Бр.11/1-приземје КАВАДАРЦИ	Кавадарци
4	Друштво за животено осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д. Скопје -Подружница Скопје	У л. БУЛЕВАР ЈАНЕ САНДАНСКИ Бр.12/5-1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ	Скопје

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

8. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ

Опис на позиција	Број на позиција	Износ		%
		Реализирано 2021	План 2021	
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)	200	272.736.622	258.187.015	5.64%
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	245.848.814	241.419.361	1.83%
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	247.416.404	244.014.170	1.39%
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203	0	0	0.00%
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204	0	0	0.00%
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205	0	0	0.00%
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	274.956	155.809	76.47%
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	1.292.634	2.439.000	-47.00%
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208	0	0	0.00%
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209	0	0	0.00%
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	26.201.420	15.267.654	71.61%
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211	0	0	0.00%
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	2276714	300.000	658.90%
2.1 Приходи од наемнини	213	2165516	0	100.00%
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214	0	0	0.00%
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215	111198	300.000	-62.93%
3. Приходи од камати	216	10.020.214	9.339.446	7.29%
4. Позитивни курсни разлики	217	490.321	1.503.885	-67.40%
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	924.802	30000	2982.67%
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	0	1000	-100.00%
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220	0	0	0.00%
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	0	1000	-100.00%
6.3 Останати финансиски вложувања	222		0	0.00%
7. Останати приходи од вложувања	223	12.489.369	4093323	205.12%
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223а	0	0	0.00%
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	0	0	0.00%
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	686.388	1.500.000	-54.24%
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226	248.276.412	251.709.242	-1.36%
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	40.722.298	32.134.435	26.72%
1. Бруто исплатени штети	228	36.791.854	30.958.435	18.84%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		0	0.00%
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		0	0.00%
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		0	0.00%
5. Промени во бруто резервите за штети	232	3.930.444	1.176.000	234.22%
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		0	0.00%
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		0	0.00%
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	46.210.799	93.529.536	-50.59%
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236	46.210.799	93.529.536	-50.59%
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237	46.354.491	93.529.536	-50.44%
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238	143692	0	100.00%
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239	0	0	0.00%
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		0	0.00%
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		0	0.00%
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242	0	0	0.00%
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		0	0.00%
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		0	0.00%
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	49.718.760	19.548.464	154.34%
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246	49.718.760	19.548.464	154.34%
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		0	0.00%
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	417.232	421.597	-1.04%
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		0	0.00%
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250	417.232	421.597	-1.04%
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251	100.396.423	97.474.030	3.00%
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252	77.631.665	72.733.608	6.73%
1.1 Провизија	253	75.940.516	72.733.608	4.41%
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a	1.691.149	0	100.00%
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		0	0.00%
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		0	0.00%
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	22.764.758	24.740.422	-7.99%
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	3.590.177	2.900.351	23.78%
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258	9.756.214	11.098.000	-12.09%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2.2.1 Плати и надоместоци	258а	6.293.794	7.163.268	-12.14%
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б	540.840	611.280	-11.52%
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в	2.657.918	3.023.452	-12.09%
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г	0	0	0.00%
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д	263.662	300000	-12.11%
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	1.048.190	784.251	33.65%
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	8.370.177	9.957.820	-15.94%
2.4.1 Трошоци за услуги	260а	4.646.195	6.660.273	-30.24%
2.4.2 Материјални трошоци	260б	1.816.396	1.608.066	12.96%
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в	1.907.586	1.689.481	12.91%
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	2.131.031	1.410.000	51.14%
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	392923	0	100.00%
2. Трошоци за камати	263	0	10.000	-100.00%
3. Негативни курсни разлики	264	905.162	1.400.000	-35.35%
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265	107.279	0	100.00%
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266	0	0	0.00%
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		0	0.00%
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		0	0.00%
5.3 Останати финансиски вложувања	269		0	0.00%
6. Останати трошоци од вложувања	270	725.667	0	100.00%
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	1.848.375	2.894.000	-36.13%
1. Трошоци за превентива	272		0	0.00%
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	1.848.375	2.894.000	-36.13%
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	5.751.347	2.997.180	91.89%
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУПУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	1.080.147	1.300.000	-16.91%
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276	24.460.210	6.477.773	277.60%
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277	0	0	0.00%
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	2.722.975	1.047.777	159.88%
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		0	0.00%
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280	21.737.235	5.429.996	300.32%
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281	0	0	0.00%

Биланс на состојба

Земјиште, градежни објекти и нематеријални средства – Вложување во Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста се незначително зголемени за 3%. Истовремено Вложувањата во земјиште и градежни објекти кои не служат за вршење на дејност се намалени за 25% поради продажба на еден објект.

Во тек на 2021 година, Друштвото врз основа на склучениот договор за наем на одреден дел од зградите со поврзано друштво, направи рекласификација во финансиските извештаи од “вложувања во недвижности кои служат за вршење на дејност” во „вложувањата во недвижности кои не служат за вршење на дејност“, согласно Правилникот за контен план и Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување.

Финансиски вложувања – структурата на финансиски вложувања се состои од вложувања во депозити, обврзници од денационализација, записи и обврзници издадени на примарен пазар од министерството за финансии, акции и удели во инвестициски фондови.

Државните хартии од вредност во вкупното портфолио на финансиски вложувања партиципираат со 48.67%, акции и удели во инвестициски фондови 2,43% додека останатиот дел од 48,89 % се однесува на депозитите. Забележуваме зголемено учество на државните хартии од вредност за 58% во споредба со претходната година, што се должи на тенденцијата за долгорочни пласмани и вложувања во девизна валута.

УНИКА Лајф АД Скопје има усвоено конзервативна инвестициона стратегија согласно пазарните услови каде нивото на депозитите се држи на максимално законски дозволеното рамниште. Намалувањето на останатите финансиски вложувања е како резултат на тоа дека продажбата е фокусирана на продажба на УНИТ Линк продуктот.

Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување) - вложувањата од овој вид се зголемени за 147%. Договорите за осигурување на живот кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик расте од година во година и имајќи во предвид дека овој продукт е присутен повеќе години во портфолиото на Друштвото премијата за вложување расте споредбена со првата година на осигурување поради намалување на аквизационите трошоците.

Побарувања – вкупните побарувања на УНИКА Лајф АД Скопје се состојат од побарувања од осигуреници.

Зголемувањето на побарувањата од осигурениците од 35,08%, во однос на 2020 година, се должи на зголемената продажба и фактот што над 20% од продажбата на друштвото е во месец декември и голем дел од премиите се уплаќаат во интервал од 3 месеци од датумот на доспевање.

Парични средства и останати еквиваленти – паричните средства се состојат во најголем дел од парични средства во денари на тековни сметки во комерцијалните банки во РСМ и парични средства во благајна

Капитал и резерви – капиталот на друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје заклучно со 31 Декември 2021 година изнесува 218.425.945 денари и во целост ги задоволува барањата согласно законот за супервизија во осигурување и во однос на пресметаната маргина на солвентност и во однос

на минималниот капитал пропишан согласно Законот за Супервизија во Осигурување кој изнесува 3 милиони евра во денарска против вредност.

Бруто технички резерви – Бруто техничките резерви на Друштвото со 31.12.2021 изнесуваат 457.943.312 денари и истите се зголемени за 13 % во однос на 2020 година.

Бруто резервите за преносни премии изнесуваат 4.690.392 денари и истите се зголемени за 38% во однос на 2020 година и истите се резултат на зголемената продажба во 2021 година.

Бруто математичка резерва изнесуваат 448.110.069 денари и истите се зголемени за 11,54 % во однос на 4 квартал 2020 година и истата е резултат на зголемување на изминатиот периодот на осигурување на договорите со штедна компонента.

Најголемо зголемување забележуваме кај резервите за штети кои на 31.12.2021 изнесуваат 5.142.851 денари односно 324% зголемување во однос на 2020 година пред се поради зголемен број на доживевани полиси но сеуште не пријавени за исплата, како и штети за откуп и смртни штети кои се сеуште во процес на ликвидирање.

Останати обврски од непосредни работи на осигурување - зголемувањето на останати обврски од непосредни работи на осигурување 51,94 % се однесува пред се на авансно уплатена премија за осигурување и се должи на зголемениот контакт со клиенти (освен пошта и преку електронска пошта и телефонски јавувања) каде ги информираме и потсетуваме за доспевање на премија. Исто така сите месечни премии за полиси склучени преку банка се плаќаат со траен налог еден месец пред датум на доспевање на ратат и тие се евидентираат како аванс (останати обврски од непосредни работи на осигурување) се до моментот на доспевање на премијата.

Биланс на успех

Бруто полисирана премија за осигурување - Друштвото за животно осигурување УНИКА Лајф АД Скопје во текот на 2021 година бележи континуиран раст во бруто полисирана премија во споредба со претходната година за 35,43%, односно 23,57% во 2020 со споредба со 2019 со што е постигнат и остварен планот за 2021 година. Фактори кои влијаеја во остварување на планот е стабилната продажбата преку банката, како канал на продажба како и зголемена продажба од страна на брокерските Друштва и ексклузивната мрежа на Друштвото.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија Реосигурувањето се однесува на договорите за осигурување на живот во случај на смрт, продукт Ризико Кредит кој се продава преку продажен канал банка, и е директно поврзан со кредити и истото бележи зголемување во однос на 2020 година за 74%.

Бруто исплатени штети – Друштвото бележи зголемување и на износот на бруто исплатени штети за 69,65% во однос на 2020 година. Зголемувањето на износот на бруто исплатени штети е како последица на поголем број на смртни штети, откуп на договори за осигурување но и исплата на осигурена сума за доживени полиси. Од направената анализа најчеста причина за откуп на договорите за осигурување е неизвесната финансиска состојба на договорувачите во ситуација со Пандемија/епидемија Ковид 19.

Бруто Математичката резерва – Промената во Бруто математичка резерва изнесува 46,210,799 денари и истата е намалена за 29,02% во однос на 4 квартал 2020 година. Тоа пред се се должи на прекин, поради откуп, на поголем број на договори кои беа склучени по повисока техничка каматна стапка од 4%. Исто така техничката каматна стапка за пресметка на математичка резерва се намалува поради намалување на каматните стапки на депозити и други видови на вложување. Со намалување на техничката каматна стапка се зголемува математичката резерва.

Бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот - Бруто математичка резерва изнесува 49,187,760 денари, односно зголемена за 138,65 % во однос на 4 квартал 2020 година и истата е резултат на фокусирање на продажбата на продуктот Унит Линк поврзан со инвестициски фондови со што Промената во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот е зголемена повеќе од планираното.

Трошоци за спроведување на осигурувањето - Износот на провизија изнесува 75.940.516 денари кој е зголемен за 45,15 % во однос на 2020 година. Зголемената продажба влијае директно и во зголемување на трошоците за провизија имајќи во предвид дека кај сите продукти со штедна компонента првата година се исплаќа повисок процент на провизија, и исто така за полисите со еднократна уплата на премија, како што беше поголемиот број на договори продадени преку канал на продажба банка, се плаќа еднократно

Административни трошоци – износот на административните трошоци во 2021 изнесуваат 22.764.758 денари што е за 15,89% зголемување во однос на 2020 година. Тоа се должи пред се на значително зголемување на трошоците за амортизација, како резултат на нови вложувања во нематеријални/материјални средства, зголемување на трошоците за договори за работа, кои произлегоа од потребите за дополнително ангажирање на кадар за вршење на дејноста на друштвото како и зголемување на даночните давачки кон државата по основ на ДДВ.

Нето добивка - Зголемувањето на продажбата на полиси, а со тоа и зголемувањето на бруто полисирана премија, зголемувањето на приходите од вложувањата заедно со помалиот износ на промена на математичката резерва придонесе за остварување на поголема добивка отколку планираната. Математичката резерва е помала отколку планираната пред се поради фактот дека зголемувањето на продажбата во однос на 2020 година се должи на продажбата на кредит лајф производите преку банко каналот за продажба и унит линк производите. Друштвото, 2021 година ја завршува со 21.737.235 денари добивка по одданочување.

9. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на животно осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 15 до 65 години

2. Живот Плус Здравје

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

3. Колективно животно осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај на доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

4. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

5. Комфорт

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување, како и во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето.
- ✓ Со продуктот се осигурени и сите деца на осигуреникот од осигурен случај – настанување на болести покриени со осигурувањето.
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 25 години.
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 70 години старост.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Премијата за осигурување е различна согласно пристапната старост на клиент и соодветната осигурена сума во годината за која се пресметува
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата не може да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

7. Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

8. Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата.
- ✓ Кај договорите со годишно и под годишно плаќање периодот на плаќање е 70% од периодот на осигурување.

9. Колективно Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување минимум 1 година
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 18 до 6 години

10. Футура

Карактеристики на продукт

- ✓ Долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.
- ✓ Осигуреник може да биде дете од неговото раѓање до 13 годишна старост во моментот на стапување на осигурувањето.
- ✓ Договор се заклучува со осигурително покритие до навршување на 18 години од животот на осигуреникот
- ✓ можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хируршки интервенции).
- ✓ Осигурената сума може да се искористи
 - Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
 - Анuitетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
 - Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

11. Јунит Линк

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување каде вложувањата се вршат во инвестициони фондови, каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик,
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 30 години.
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.

Александра Шкемби
Анговска

Претседател на УО

Агрон Таири

Член на УО

Аднан Емровски

Член на УО

